



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“-Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Понеделник, 16 септември 1957
Број 24

Претплатата за 1957 год. изнесува
1.000 дин. Овој број чини 50 дин.
Чековна сметка број 802-Г-698

124.

На основа член 20 став 2 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Извршниот совет го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ

1. Извршниот совет се согласува:

а) со Одлуката број 7569 од 12-XI-1956 година што се однесува за распределбата на средствата од фондот за превентивна здравствена заштита, донесена на редовната седница на Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување, одржана на ден 12-XI-1956 година во Скопје; и

б) со Одлуката бр. 2175 од 1-IV-1957 година што се однесува за распределба на средствата од фондот за превентивна здравствена заштита, донесена на редовната седница на Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување, одржана на ден 1-IV-1957 година во Скопје.

2. Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 149

13-VI-1957 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р

125.

На основа член 3 став 2 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување (Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Извршниот совет го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ

1. Извршниот совет се согласува со Одлуката број 2178 од 1-IV-1957 година за распределба на општата норма на придонесот за социјално осигурување, донесена на редовната седница на Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување, одржана на ден 1-IV-1957 година во Скопје.

2. Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 150

13-VI-1957 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р

126.

На основа член 56 став 2 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Извршниот совет го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ

1. Извршниот совет се согласува со Одлуката број 2181 од 1-IV-1957 година за применување на додатниот придонес за социјално осигурување за 1957 година, донесена на редовната седница на Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување, одржана на ден 1-IV-1957 година во Скопје.

2. Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 151

13-VI-1957 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р

127.

На основа член 70 став 3 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ број 12/55 год.), Извршниот совет го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ

1. Извршниот совет се согласува со Одлуката број 2174 од 1-IV-1957 година за примање на завршната сметка за 1956 година на Републичкиот завод за социјално осигурување, донесена на редовната седница на Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување, одржана на ден 1-IV-1957 година во Скопје.

2. Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 152

13-VI-1957 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р

128.

Врз основа на чл. 16 од Уредбата за организација на заводите за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55) и чл. 13 ст. 2 точка 4 од Статутот на Републичкиот завод за социјално осигурување („Сл. весник на НРМ“ бр. 6/56 год.), а во врска со чл. 70 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување (Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55 год.), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, на својата седница одржана на ден 1 април 1956 година ја донесе следната

**О Д Л У К А
ЗА ПРИМАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА
ЗА 1956 ГОДИНА**

1. Се прима завршната сметка на приходите и расходите за 1956 година на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје во која се искажани:

— вкупно приходи дин.	4.743.814.376	
— издвојување за резерва 1% од придонесот дин.	47.438.144	
— издвојување за здравствена заштита на пензионери	73.579.236	121.017.380

Чист приход дин.	4.622.796.996
Расходи дин.	4.993.745.748

Вишок расходи над приходите динари	370.948.752
------------------------------------	-------------

2. Оваа Одлука влегува во сила откако ќе ја одобри Извршниот совет на НР Македонија и се објави во „Службен весник на НРМ“.

Број 2174 Претседател
1 април 1957 година на Извршниот одбор,
Скопје М. Димитриевски, с. р.

129.

Врз основа на чл. 16 од Уредбата за организација на заводите за социјално осигурување, чл. 13 ст. 2 точ. 15 од Статутот на Републичкиот завод за социјално осигурување („Службен весник на НРМ“ бр. 6/56 г.) и чл. 3 и 55 од Уредбата за финансирање на социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55 г.), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување Скопје, на својата редовна седница одржана на 1 април 1957 год. а во согласност со Извршниот совет на НРМ, ја донесува следната

**О Д Л У К А
ЗА РАСПОДЕЛА НА ОПШТАТА НОРМА НА
ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ**

1. Во смисла на точ. 1 ст. 1 глава XX од Сојузниот општествен план за 1957 г. („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/56 г.) одредената општа стопа на придонесот од 38% од износите исплатени на име плати и други лични издатоци (основ за пресметнување на придонесот), а по издвојувањето на опре-

делениот дел за потребите на Сојузниот завод за с. о. од 0,10% (чл. 3 ст. 1 точ. 3 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување) се расподелува на:

а) норма на придонесот за здравствено осигурување	13%
б) норма на придонесот за инвалидско-пензионо осигурување и додатоци на деца	24%
в) норма на придонесот за материјално обезбедување и патни разноски на времено безработните лица	0,90%

2. Дел на придонесот според одделните норми на придонесот, пониски од општата стопа на придонесот за социјално осигурување, се определува за здравственото осигурување од 13%, а остатокот како дел на нормата на придонесот за инвалидско-пензионо осигурување и додатоци на деца.

3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службени весник на НРМ“, а задолжително ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

4. Со влегувањето во сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за распределба на општата норма на придонесот за социјално осигурување, бр. 3726 од 31-V-1956 год. („Службен весник на НРМ“ бр. 26/56).

Број 2178 Претседател
1 април 1957 година на Извршниот одбор,
Скопје М. Димитриевски, с. р.

130.

Врз основа на член 20 став 2 од Уредбата за организација на заводите за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ број 12/55 година), и чл. 20 од Уредбата за финансирање на заводите за социјално осигурување, Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување, на својата четврта редовна седница одржана на 1 април 1957 година, ја донесе следната

**О Д Л У К А
ЗА РАСПОДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОТ
ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

I.

Од нерасподелените средства од фондот за превентивна здравствена заштита кој изнесува 23.126.014 дин. да се изврши распределба како следува:

1. На Заводот за заштита на народното здравје на НРМ — Скопје за набавка на ДДТ-емулзија за борба против маларија динари 9.000.000.
2. На Советот за народно здравје на НРМ за борба против Полиомиелитис динари 2.500.000.
3. На Институтот за физиолошка паталогиија при Медицинскиот факултет Скопје за примена на изотопи во лекување на осигуреници дин. 1.000.000.
4. На Институтот за туберкулоза на НРМ за борба против туберкулоза динари 2.500.000.
5. На Главниот одбор на Црвен крст на НРМ за спроведување изолација на здрави деца од туберкулозни родители динари 500.000.
6. За исплата на добиените делови на Флуорографскиот апарат динари 2.400.000.

II.

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

Број 2175 Претседател
1 април 1957 година на Извршниот одбор,
Скопје М. Димитриевски, с. р.

131.

Врз основа на член 16 од Уредбата за организација на заводите за социјално осигурување и чл. 33 и 75 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ број 12/55 год.), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување Скопје, на својата седница одржана на ден 1 април 1957 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА УЖИВАТЕЛИТЕ
НА ПЕНЗИИ — ИНВАЛИДНИНИ

1. На околистите заводи за социјално осигурување на територија на Народна Република Македонија, за покривање на трошоците за здравствена заштита на уживателите на пензии-инвалидници, се обезбедува од средствата на фондот за долгорочно осигурување надомест во висина од 14% од исплатените пензии-инвалидници.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

Број 2183 Претседател
1 април 1957 година на Извршниот одбор,
Скопје М. Димитриевски, с. р.

132.

Врз основа на чл. 13 став 2 точка 14 од Статутот на Републичкиот завод за социјално осигурување („Службен весник на НРМ“ бр. 6/56 г.) и чл. 19 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55 г.) Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје на своето заседание одржано на ден 1 април 1957 година ја донесува следната

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕЛОТ НА ПРИДОНЕСОТ
ОД ФОНДОТ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА КОЈ ВЛЕГУВА ВО ФОНДОТ ЗА
ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КАЈ
РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД

Дел од сумата на придонесот издвоен во фондот за превентивна здравствена заштита на околистите заводи за социјално осигурување кој влегува како приход во фондот за превентивна здравствена заштита кај Републичкиот завод ќе изнесува 20%.

Пресметувањето на делот на придонесот од претходниот став ќе се врши од страна на околистите заводи за социјално осигурување до 10-ти во

месецот за изминатиот месец и ќе се уплатува кај определената сметка на Републичкиот завод за социјално осигурување Скопје.

Со стапувањето во сила на оваа Одлука, престанува да важи одлуката за определување на делот на придонесот по фондот за превентивна здравствена заштита во приходите на фондот за превентивна здравствена заштита кај Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје за 1957 година.

Оваа Одлука влегува во сила веднаш и ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

Број 2184 Претседател
1 април 1957 година на Извршниот одбор,
Скопје М. Димитриевски, с. р.

133.

Врз основа на чл. 16 од Уредбата за организација на заводите за социјално осигурување, чл. 13 став 2 точ. 19 од Статутот на Републичкиот завод за социјално осигурување („Службен весник на НРМ“ бр. 6/56 год.) и член 56 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55 год.), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје на својата седница одржана на ден 31 мај 1956 година, во согласност со Извршниот совет на НР Македонија ја донесува следната

О Д Л У К А
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА
1957 ГОДИНА

1. Околистскиот завод за социјално осигурување ќе го задолжи на плаќање додатниот придонес секој поединец обврзник на придонесот за социјално осигурување при кого ќе утврди дека е бројот на заболувања на осигурениците, запослени при тој обврзник нараснал поради тоа, што не се или се недоволно спроведени пропишаните здравствени и технички мерки со цел за заштита на запослените лица.

2. Оценка да не се, односно да се недоволно спроведени здравствените или техничките мерки при поединечниот обврзник на придонесот, дава надлежната инспекција на трудот на народниот одбор на околицата, без која оценка околистскиот завод за социјално осигурување не може да донесе решение во смисла на одредбите по член 57 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување.

3. Околистскиот завод за социјално осигурување ќе го задолжи поединечниот обврзник на придонес за плаќање на дополнителен придонес во износ:

0,50% од основата за пресметнување на придонесот за социјално осигурување, кога просекот на заболувањата (односно траењето на заболувањата) при поединечниот обврзник на придонесот е поголем за 0,20% од општиот просек утврден за околицата.

Применување на дополнителниот придонес ќе се врши по следната таблица:

— за секое прекорачување на просекот за заболувањата за 0,20 се наголемува стопата на придонесот за 0,50%.

— за секое прекорачување на просекот на заболувањата за 0,40 се наголемува стопата на придонесот за 1%,

— за секое прекорачување на просекот за заболувањата за 0,60 се наголемува стопата на придонесот за 1,5%,

— за секое прекорачување на просекот на заболувањата за 0,80 се наголемува стопата на придонесот за 2%,

4. Оваа Одлука влегува во сила откако ќе ја одобри Извршниот совет на НРМ и се објави во „Службен весник на НРМ“.

5. Со влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи Решението за условите за воведување и висината на дополнителниот придонес за социјалното осигурување, број 3729 од 31 мај 1956 година („Службен весник на НРМ“, бр. 26 од 1-IX-1956 година.

Број 2181
1 април 1957 година
Скопје

Претседател
на Извршниот одбор,
М. Димитриевски, с. р.

134.

Врз основа на член 16 од Уредбата за организација на заводите за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55) и чл. 13 ст. 2 точка 13 од Статутот на Републичкиот завод, во врска со чл. 16 од Уредбата за финансирање на заводите за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55 г.), Собранието на Заводот на својата седница одржана на 1-IV-1957 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

За распределба на средствата од резервата на републичкиот фонд за здравствено реосигурување за делимично покривање на вишокот на расходите над приходите по завршната сметка за 1955 година на поодделни заводи

1. Расположивите средства по резервниот фонд на задолжителното здравствено реосигурување за 1955 година во износ од 28.349.843 дин. се доделуваат и тоа:

на Околинскиот завод за соц. осиг. Скопје	12.449.843
на Околинскиот завод за соц. осиг. Куманово	4.100.000
на Околинскиот завод за соц. осиг. Штип	11.800.000

Вкупно динари:	28.349.843
----------------	------------

2. Оваа Одлука влегува во сила веднаш по одобрувањето од Собранието.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката под број 3722/31-V-1956 година за одобрување на кредити.

Број 2182
1 април 1957 година
Скопје

Претседател
на Извршниот одбор,
М. Димитриевски, с. р.

135.

Врз основа на чл. 13 став 2 точка 15 од Статутот на Републичкиот завод за социјално осигурување („Службен весник на НРМ“ бр. 6/56 г.) и чл. 26 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55 г.), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување Скопје, на својата седница одржана на ден 1 април 1957 година ја донесува следната

О Д Л У К А

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

I.

1. Околинските заводи за социјално осигурување за 1957 год. ќе уплатуваат премија во фондот за задолжително здравствено реосигурување во висина од 4% од вкупниот износ на собраниот придонес за здравствено осигурување.

2. За резервен фонд за задолжително здравствено реосигурување се издвојува 5% од вкупниот износ на наплатената премија.

II.

Во смисла на чл. 25 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување, утврдени се следните републички просеци како и најмалите проценти на отстапувањето на тија просеци по кој ќе се врши надоместувањето од фондот за задолжително здравствено реосигурување:

1. Просечен придонес за здравствено осигурување по осигуреник (активни и лица времено вон работен однос) на дин. 15.665 — со отстапување од минус 2% т.е. динари: 15.340 — годишно (основица за надоместување).

2. Како случаеви на поголемо користење на здравствени услуги поради неповолните санитарни услови се утврдуваат и тоа:

а) просечен број на амбулантни услуги по еден осигуреник на 17,6 услуги со отстапување од плус 3% т.е. 18 услуги годишно (како основица за пресметување),

б) просечен број на болно обскрбни денови по еден осигуреник на 6 без отстапување годишно, како основица за пресметнување,

в) просечен расход по еден осигуреник за патување до лекар специјалист од 444 дин. со отстапување од плус 5% годишно 465 дин. како основица за пресметнување.

3. Просечен број на активни осигуреници жени 20% без отстапување, како основица за пресметнување.

4. Просечен број на членови на фамилии на 190 со отстапување од плус 3% т.е. 195 на 100 осигуреници како основица за пресметнување.

III.

Во смисла на член 26 од истата Уредба висината на надоместувањето по фондот за задолжително здравствено реосигурување за поодделни случаеви на реосигурувањето се определува:

1. Доколку просечниот годишен придонес за здравствено осигурување по еден осигуреник е по-

мал од републичкиот просек од 15.350 дин. надоместувањето ќе се врши во 80%-тен износ на разликата помеѓу републичкиот просек и просекот на околинскиот завод за социјално осигурување.

2. Доколку користењето на здравствените услуги е поголемо од републичкиот просек, надоместувањето ќе се врши:

а) за прекорачување на амбулантните услуги над републичкиот просек од 18 прегледи — услуги (амбулантно-зубни) по еден осигуреник, надоместување ќе се врши во 70%-тен износ од 142 динари т.е. динари 100,

б) за прекорачување на бројот на болно обскрбни денови над републичкиот просек од 6 по осигуреник, надоместувањето ќе се врши во 60%-тен износ од 910 динари т.е. динари 550,

в) за поголеми трошоци на патните разноски до лекар специјалист над републичкиот просек од динари 465 — по еден осигуреник, надоместувањето ќе се врши во 60%-тен износ.

3. Доколку просекот на активни осигуреници жени е поголем од републичкиот просек од 20 надоместувањето ќе се врши во износ од динари 2000 — по еден активен осигуреник жена над просекот.

4. — Доколку просечниот број на членови на семејства на осигуреници е поголем од републичкиот просек од 195, надоместувањето ќе се врши во износ од динари 1.000.— за секој член на фамилијата над просекот.

IV.

Пресметувањето на премии и надомести, документирање на барањата за надомест како и постапката за остварување на правото за надоместување од фондот за здравствено реосигурување ќе се врши на следниот начин:

1. — На крајот на секој календарски месец, околинските заводи за социјално осигурување ќе вршат пресметување на премиите, и по пат на книжење ќе ја одобрат меѓусебната сметка на Републичкиот завод.

2. — Републичкиот завод за социјално осигурување ќе врши редовно издвојување на средствата во резервниот фонд во одредениот процент.

3. — Утврдувањето на износот за надомест за поедини случаи на задолжително здравствено ресигурување се врши врз основа на статистичките и финансиските сведенија споменати во оваа одлука.

За таа цел околинските заводи за социјално осигурување должни се по истекот на секое календарско тримесечје да испратат до Републичкиот завод за социјално осигурување за изминатиот период од почетокот на годината сведенија со соодветните документи, врз основа на кои Републичкиот завод ќе утврди дали настанале причини за задолжително здравствено реосигурување за кое се врши надоместувањето.

Сведенијата треба да бидат групирани по месеци.

4. — Републичкиот завод за социјално осигурување врз основа на поднесената документација ќе врши пресметување со заводите каде настанале случаи за ресигурување и ќе поднесе решение

за признавање на правата за надоместувањето и за висина на надоместувањето по поодделни случаи.

5. — Во период помеѓу поодделни пресметки Републичкиот завод ќе одобрува аконтации спрема висината на надоместувањето за изминатиот пресметковен период.

6. — Сите пресметки по секој основ ќе се вршат за сето поминато време од почетокот на годината до крајот на пресметковниот период, а за надоместување доваѓа во обзир само разликата помеѓу извршената исплата на аконтацијата и конечната пресметка на надоместувањето што припаѓа за соодветна година.

7. — Доколку Републичкиот завод за социјално осигурување констатира дека поднесените сведенија и документација не се потполни или пресметките се погрешни ќе бара од заводот да го истото надополни, а може и да врши проверка по документацијата на поднесените барања.

8. — Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја потврди Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување и се објави во „Службен весник на НРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 год.

9. — Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на премијата и надокнадата за поодделни случаи на обавезно реосигурување и процентот за остварување на надомест, број 3727 од 31 мај 1956 година.

Број 2179

1-IV-1957 година

Скопје

Претседател

на Извршниот одбор,

М. Димитриевски, с. р.

Огласен дел

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелство за положен полуматурски испит, издадено од Гимназијата во Брод на Милош Стојановски, с. Русјаци — Брод. (737)

Здравствена легитимација бр. 5523, издадена од Заводот за социјално осигурување — Кр. Паланка на Славко Д. Атанасовски, с. Ранковце — Кр. Паланка. (738)

Возачка книшка за мотоциклет МСУ рег. бр. 569, издадена од Сообраќајната милиција — Скопје на Миодраг Јовиќ, Скопје. (739)

Работна книшка бр. 26361, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Рефик Ш. Бислимов, Скопје. (740)

Свидетелство за положен калфински испит бр. 3907, издадено од Дирекцијата на железниците во Скопје на Богатин З. Стојанов, с. Кучково — Скопско. (741)

Индекс бр. 655, издаден од Медицинскиот факултет во Скопје на Александар Д. Караџов — Скопје. (742)

Индекс бр. 2110, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на Милица Глигориевиќ, Скопје. (743)

Свидетелство за завршена I год. учителски курс бр. 6, издадена од Албанската учителска школа — Скопје на Осман И. Асанов. (744)

Работна книшка серија бр. 126718, рег. бр. 2685, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Светослав М. Пеновиќ, Скопје. (745)

Здравствена легитимација бр. 40317, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Стефанка Живкова, Скопје. (746)

Здравствена легитимација бр. 14689, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на Димче С. Цветковски, ул. „Чингел Каракол“ бр. 26 — Битола. (747)

Здравствена легитимација бр. 4489 на Науме Гогоски, Струга. (748)

Здравствена легитимација бр. 89662, на Вита Глигоровска, Скопје. (750)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Михарем Ф. Целадинов, Скопје. (751)

Здравствена легитимација издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Султана Ристова, Скопје. (752)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Дора М. Тримческа, Скопје. (753)

Свидетелство за положена поламатура, главна книга бр. 2 през 1953/54 година на Зуди Мелика Агоји, ул. „Белградска“ бр. 29 — Гостивар. (754)

Здравствена легитимација бр. 19701 на Ица Митрева, с. Новчани — Титоввелешко. (755)

Свидетелство за IV клас гимназија, издадено од Женската гимназија — Скопје на Благојка Миловановиќ, Скопје. (756)

Здравствена легитимација бр. 30846, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Мира Нешковска, Скопје. (757)

Воена книшка бр. 155, издадена од Воениот отсек — Скопје на Шабедин Расим Кадри, Скопје. (758)

Калфинско свидетелство бр. 520, издадено од Занаецкиската комора — Скопје на Коце Тасевски, Скопје. (759)

Свидетелство за завршен I клас гимназија, издадено од Женската гимназија — Скопје на Румена Пижева, Скопје. (760)

Здравствена легитимација на Петар Ангеловски, Битола. (761)

Здравствена легитимација бр. 12756 на Веца Панчева, ул. „Д. Населба“ бр. 22 — Титов Велес. (762)

Здравствена легитимација бр. 5410, издадена од Заводот за социјално осигурување Кавадарци на Фазли Алушов Сејфулов, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 58 — Кавадарци. (763)

Здравствена легитимација бр. 2195, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на Богдан Гошев, ул. „Т. Чучков“ бр. 4 — Штип. (764)

Работна книшка бр. 3472, издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на Раде Доцев Мишевски, с. Мл. Нагоричане — Кумановско. (765)

Здравствена легитимација издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Васил Филиповски, Скопје. (767)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Рахилка Стојанова, Скопје. (768)

Работна книшка бр. 5194/114796, издадена од Бирото за посредување на трудот — Тетово на Љутвиу Екрем Авни, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 107 — Тетово. (769)

Дозвола за држење и носење на оружје бр. 622, издадена од СВР — Тетово на Трпе Ристов Јанковски, с. Беловиште — Тетовско. (770)

Здравствена легитимација на Ружа Нашкова, ул. „Пирин“ бр. 1 — Титов Велес. (771)

Работна книшка рег. бр. 5242, серија бр. 069639, издадена од Бирото за посредување на трудот — Струмица на Борислав Христов Мицков, ул. „Благој Мучето“ нови згради — Струмица. (772)

Работна книшка бр. 6651, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Екрем Тамаз Јашаров, Скопје. (773)

Диплома за положен поламатурски испит под бр. 175, издадена од Гимназијата „Кочо Рацин“ — Титов Велес на Лилјана Ј. Костова, Титов Велес. (774)

Здравствена легитимација издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Јован Ј. Трајковски, Скопје. (775)

Свидетелство за завршен IV клас гимназија бр. на главната книга 16 на Душко Димитров, Гевгелија. (776)

Работна книшка бр. 5974, серија бр. 145886, издадена од Бирото за посредување на трудот — Гостивар на Сребре Негрев Савески, с. Печково — Гостивар. (777)

Здравствена легитимација бр. 21776 на Крста Петре Шуменкова, ул. „Јане Сандански“ бр. 52 — Битола. (778)

Здравствена легитимација бр. 3782 на Драган Методијев Талевски, ул. „Борис Кидрич“ бр. 93 — Прилеп. (779)

Здравствена легитимација бр. 9600 на Риза Маджари, ул. „ЈНА“ — Струга. (780)

Здравствена легитимација бр. 6494, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Мирче К. Атанасовски, Скопје. (781)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Ресим Реџеповски, с. Цветово — Скопско. (782)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Васил Диков, Скопје. (783)

Здравствена легитимација бр. 2154, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Пробиштип на Аритон Стојанов Крстев, с. Добрево — Кочани. (784)

Здравствена легитимација бр. 2816, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на Крстана Арсенова Димитриоска, ул. „Тризла“ бр. 21 — Прилеп. (785)

Здравствена легитимација бр. 6036, издадена од Заводот за социјално осигурување Скопје на Вера Костова, Скопје. (786)

Свидетелство за завршена I година мајсторска школа, издадено од Мајсторската школа во Скопје на Пане Петрушевски, Скопје (787)

Здравствена легитимација бр. 50844, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Паурин Симонион, Скопје. (788)

Работна книшка бр. 3744, издадена од Бирото за посредување на трудот Титов Велес на Дафина Г. Стојанова, ул. „Белградска“ бр. 55 — Титов Велес. (789)

Здравствена легитимација бр. 16064, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на Тасо Ристовски, с. Ежово Брдо — Штипско. (790)

Свидетелство за завршен VII клас гимназија, издадено од Женската гимназија во Скопје на Гордана Варадинова, Скопје. (719)

Здравствена легитимација бр. 2172, издадена од Заводот за социјално осигурување — Трстеник на Душан С. Горѓевиќ, Скопје. (720)

Здравствена легитимација бр. 14068, издадена од Заводот за социјално осигурување — Кичево на Норка Вељаноска, ул. „29 ноември“ бр. 115 — Кичево. (721)

Здравствена легитимација бр. 5524, издадена од Заводот за социјално осигурување — Куманово на Душан М. Миленковиќ, ул. „Живко Чала“ бр. 9 — Куманово. (722)

Здравствена легитимација бр. 13926, издадена од Заводот за социјално осигурување — Куманово на Мабер Абдула Османи, ул. „Карл Маркс“ — Куманово. (723)

Здравствена легитимација бр. 26389, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на Тодор Наумов Змејков, ул. „4 ноември“ бр. 68 — Битола. (791)

Здравствена легитимација бр. 31398, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на Драган Петровски, ул. „11 октомври“ бр. 176 — Прилеп. (792)

Сообраќајна дозвола од трактор под бр. 6020 „Перкинс“ на Машинско услужното претпријатие „Руен“ — Кочани. (793)

Здравствена легитимација бр. 11440, издадена од Заводот за социјално осигурување — Струмица на Солунка Паришова Шопова, с. Хамзали — Струмица. (794)

Дозвола бр. 9873, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Столе Стојановски, Скопје. (795)

Здравствена легитимација бр. 7303, издадена од Заводот за социјално осигурување — Ниш на Бошко Станко Стефановиќ, Скопје. (796)

Здравствена легитимација бр. 7347, издадена од Заводот за социјално осигурување — Куманово на Вера Матие Бојковска, осмолетка „Вук Караџиќ“ — Куманово. (797)

Здравствена легитимација бр. 4711 на Тодос, Р. Ристовски, с. Прадец — Крива Паланка. (798)

Оружен лист бр. 1093, издадена од СВР — Штип на Милчо Николов Атанасов с. Сушево, Струмица. (799)

Здравствена легитимација бр. 596010, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Исак Н. Османовски, Скопје. (800)

Мајсторско право бр. 1860, издадена од Занаетчиската комора — Скопје на Бајрам Халил Шефкет, Скопје. (801)

Работна книшка бр. 4081, серија бр. 111504, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Ислам М. Демиров, Скопје. (802)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Славе Капетанов, с. Ноово — Скопје. (803)

Здравствена легитимација бр. 86457, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Мира Г. Атанасова, Скопје. (804)

Дозвола за држење на ловна пушка бр. 2, калибар 16 двоцевна, издадена од СВР — Скопје на Благоја Јовчески, с. Усје — Скопје. (805)

Здравствена легитимација бр. 155045, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Маријана Милчевска, Скопје. (806)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Левка Николова, Скопје. (808)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Кемал Селимов, Скопје. (809)

Здравствени легитимации издадени од Заводот за социјално осигурување — Скопје под бр. 49902, 49901 и 95751 на Александар, Љиљана и Марика Скалови, Скопје. (810)

Сообраќајна книшка за трактор „Ланцбулдуг“ бр. 663, издадена од СВР — Скопје на Земјоделското стопанство при КПД с. Идризово — Скопје. (811)

Сообраќајна книшка бр. 664 за 3-тонска тракторска приколица, издадена од СВР — Скопје на Земјоделското стопанство при КПД, с. Идризово — Скопје. (812)

Оружен лист бр. 131, издаден од СВР — Тетово на Лазар Трипуна Јанкоски, с. Беловиште — Гостивар. (813)

Здравствена легитимација издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Шефкет К. Рустеми, Скопје. (814)

Здравствена легитимација бр. 24132, издадена од Заводот за социјално осигурување — Куманово на Илија Бламачански, Скопје. (815)

Инвалидска легитимација за повластено патување бр. 22650, издадена од Секретаријатот за социјално осигурување — Скопје на Добривоје М. Шиљаќ, Скопје. (816)

Шоферска исправа бр. 81 и возачка дозвола бр. 1499, издадена од СВР — Скопје на Мите Апостоловски, Скопје. (817)

Здравствена легитимација бр. 27761, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Фикрет Ш. Рушид, Скопје. (818)

Индекс бр. 463, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на Воислав Горчески, Скопје. (819)

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ

Се огласува за неважен загубениот округли печат на Производителното стопанство „Павлешенци“, с. Павлешенци — Кумановско под назив: Др-

жавно земјоделско производително стопанство „Павлешенци“ с. Павлешенци — Кумановско.

(681)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 364132, серија бр. 342023, издадена од СВР — Белград на Лепосава Ж. Стипанчиќ, Скопје. (2311)

Лична карта рег. бр. 47465, серија бр. 0629316, издадена од СВР — Скопје на Павле Јане Колевски, Скопје. (2312)

Лична карта рег. бр. 1301, серија бр. 0613830, издадена од СВР — Горче Петров на Камил Реџеп Шабан, Скопје. (2313)

Лична карта рег. бр. 3902, серија бр. 0616175, издадена од СВР — Горче Петров на Веби Шабан Фета, Скопје. (2314)

Лична карта рег. бр. 1653, серија бр. 0782982, издадена од СВР — Горче Петров на Бајрам Абдула Зилбер, Скопје. (2315)

Лична карта рег. бр. 545, серија бр. 0003857, издадена од СВР — Скопје на Борис Славе Стефановски, Скопје. (2316)

Лична карта рег. бр. 6138, серија бр. 0617338, издадена од СВР — Горче Петров на Асан Реџеп Јусуф, Скопје. (2317)

Лична карта рег. бр. 19241, серија бр. 0595361, издадена од СВР — Скопје на Бекир Ариф Мусли, Скопје. (2318)

Лична карта рег. бр. 5917, серија бр. 2599038, издадена од СВР — Туин на Хасима Махит Климента, Скопје. (2319)

Лична карта рег. бр. 7800, серија бр. 0584310, издадена од СВР — Скопје на Марко Крсто Левејковски, Скопје. (2320)

Лична карта рег. бр. 24394, серија бр. 0071876, издадена од СВР — Скопје на Петра Благоја Гелева, Скопје. (2321)

Лична карта рег. бр. 10707, серија бр. 0012061, издадена од СВР — Скопје на Душанка П. Рољева, Скопје. (2322)

Лична карта рег. бр. 88625, серија бр. 0630391, издадена од СВР — Скопје на Методија Јаначко Нетковски, Скопје. (2323)

Лична карта рег. бр. 42804, серија бр. 0620178, издадена од СВР — Скопје на Атанас Јован Ѓорѓиевски, Скопје. (2324)

Лична карта рег. бр. 17468, серија бр. 0659590, издадена од СВР — Скопје на Миља Коце Иванова Станкова, Скопје. (2325)

Лична карта рег. бр. 7201, серија бр. 0003432, издадена од СВР — Скопје на Мариќа Атанас Николова, Скопје. (2326)

Лична карта рег. бр. 76907, серија бр. 0054208, издадена од СВР — Скопје на Милка Лазар (Кусева) Трпкова, Скопје. (2327)

Лична карта рег. бр. 14379, серија бр. 0017030, издадена од СВР — Скопје на Митко Јаким Додев, Скопје. (2328)

Лична карта рег. бр. 8166, серија бр. 0583676, издадена од СВР — Скопје на Трајан Ристо Стефковски, Скопје. (2329)

Лична карта рег. бр. 32695, серија бр. 0022536, издадена од СВР — Скопје на Русанда Лазар (Трајчева) Арсова, Скопје. (2330)

Лична карта рег. бр. 4189, серија бр. 2597299, издадена од СВР — Тутин на Љутво Рехо Атовиќ, Скопје. (2331)

Лична карта рег. бр. 21946, серија бр. 0065860, издадена од СВР — Скопје на Зоран Киро Вангелов, Скопје. (2332)

Лична карта рег. бр. 62000, серија бр. 0066730, издадена од СВР — Скопје на Џемаил Акиф Селим, Скопје. (2333)

Лична карта рег. бр. 81427, серија бр. 0059829, издадена од СВР — Скопје на Стојан Стојан Костовски, Скопје. (2334)

Лична карта рег. бр. 4367, серија бр. 0007802, издадена од СВР — Скопје на Алексо Атанас Петровски, Скопје. (2335)

Лична карта рег. бр. 1911, серија бр. 0781965, издадена од СВР — Тетово на Љубомир Т. Кандиќијан, ул. „Т. Циповски“ бр. 63 — Тетово. (2215)

Лична карта рег. бр. 322, серија бр. 0145326, издадена од СВР — Прилеп на Христо Богев Велкоски, ул. „Р. Ристоски“ бр. 3 — Прилеп. (1996)

Лична карта рег. бр. 321, серија бр. 0145325, издадена од СВР — Прилеп на Стефка (Стојкоска) Велкоска, ул. Р. Ристески“ бр. 3 — Прилеп. (1997)

Лична карта рег. бр. 5248, серија бр. 0030944, издадена од СВР — Ресен на Карапашовски К. Ѓорѓи, Лубојно — Охридско. (1532)

Лична карта рег. бр. 26856, серија бр. 3232396, издадена од СВР — Краљево на Станица Светислав Богаќевиќ, ул. „Т. Ц. Мерџан“ бр. 21 — Тетово. (1521)

Лична карта рег. бр. 11536, серија бр. 0552064, издадена од СВР — Куманово на Стојан В. Стојановски, с. Пчиња — Кумановско. (1998)

Лична карта рег. бр. 2744, серија бр. 0727370, издадена од СВР — Кичево на Киро Миленко Наумовски, с. Вир — Кичево. (1999)

Лична карта рег. бр. 7081, серија бр. 0499739, издадена од СВР — Кавадарци на Јован Петров Миндев, с. Марена — Кавадарци. (2000)

Лична карта рег. бр. 3187, серија бр. 0415677, издадена од СВР — Радовиш на Јован Ристов Поцов, с. Воиславци — Радовиш. (2001)

Лична карта рег. бр. 65, серија бр. 0549534, издадена од СВР — Куманово на Гуга Станко Јовановиќ, с. Табановце — Кумановско. (2002)

Лична карта рег. бр. 1072, серија бр. 0066442, издадена од СВР — Гевгелија на Трајко Јованов Боев, Валаново — Титоввелешко. (2003)

Лична карта рег. бр. 14089, серија бр. 0590689, издадена од СВР — Скопје на Заим Етем Амет, Скопје. (1850)

Лична карта рег. бр. 34422, серија бр. 1381556, издадена од СВР — Осјек на Нада Петра Поповиќ, IV градилиште „Маврово“ — Гостивар. (2005)

Лична карта рег. бр. 1883, серија бр. 0698393, издадена од СВР — Гостивар на Џафер Алиа Сулејмани, с. Падалиште — Гостивар. (2006)

Лична карта рег. бр. 3983, серија бр. 416529, издадена од СВР — Радовиш на Али Усеинов Лиманов, с. Ораовица — Радовиш. (2007)

ЗАВРШНИ СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

БИЛАНС

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ОБРАБОТКА НА ТУТУН „ОТЉА“, КУМАНОВО

А к т и в а			на ден 31-ХП-1956 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства					
1.	Основни средства	197	1.	Фонд на основните средства . .	—			
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—			
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	333	3.	Разни фондови	—			
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—			
4.	Вкупни обртни средства	722	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	527			
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства					
5.	Купувачи и други побарувања . .	377	6.	Банка — кредит за обртни средства	10.000			
6.	Друга актива	10.072	7.	Фонд на обртните средства	—			
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	565			
7.	Распоредена добивка	—	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива					
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	609			
ВКУПНО:			11.701	Г. Финансиски резултат				
ВКУПНО:			11.701	11.	Добивка	—		
ВКУПНО:			11.701	12.	Покритие на загубата	—		
ВКУПНО:			11.701	ВКУПНО:				
ВКУПНО:			11.701	ВКУПНО:				

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ОБРАБОТКА НА ТУТУН „ОТЉА“, КУМАНОВО ВО 1956 ГОДИНА

Претпријатието е формирано на 4-IV-1956 год. со решение на Народниот одбор на општината — Куманово бр. 8807 од 4-IV-1956 год. а е регистрирано при Окружниот стопански суд во Скопје под бр. 1712 од 5-IV-1956 год.

Работничкиот совет е избран на 27-VII-1956 г. Тој број 15 члена од кои 1 службеник и 14 работника. Има одржано 6 состаноци на кои се третирани разни прашања и се донесувани разни одлуки за работата и проширувањето на претпријатието.

Во почетокот претпријатието почна да работи со неколку работника и со нив отпочна сеидба на

расадот. До крајот на бербата работеа повеќе од 120 работници и службеници.

Претпријатието располагаше со 22 ха обработлива површина, на која (меѓу првите во Македонија) на 21 мај отпочна расадувањето на тутунов расад.

Макар што земјиштето не беше доволно приготвено (само еднаш беше орано и тоа во пролет) и претпријатието беше оскудно како во простории така и во основни средства и ситен инвентар, сепак постигна задоволителни резултати: 1.100 кг. финален продукт на 1 ха, а продажната цена 1.800 дин. по 1 килограм.

Претпријатието имаше одобрени обртни средства од Народната банка на сума од 11.000.000 дин. Сумата не беше доволна за да ги подмири нашите потреби. Затоа бевме принудени да земеме аванс

од Извозното претпријатие за тутун „Македонија“ — Скопје.

Претпријатието во текот на 1956 год. немаше направена реализација. Реализацијата е направена во март 1957 год. По направената пресметка на вкупниот приход на производството од бербата на 1956 год. се предвидува следното:

Реализацијата	41,936.351
Вонредни непредвидени приходи	320.797
Вкупно:	42,257.148
Материјални трошоци	2,461.339
Амортизација	266.837
Камата на обртни средства	131.015
Данок на промет	23.903.720

Земјарина	110.452
Придонеси и чланарини	139.789
Болувања до 7 дена	112.005
Резервен фонд на претпријатието	232.864
Плати по тар. правилник	7.085.503
Придонес за соц. осигурување	2.804.016
Придонес за станбена изградба	141.640
Остаток — фонд за самост. располагање	4,867.968
Вкупно:	42.257.148

Од ова се гледа дека претпријатието во текот на 1956 год. и покрај тешкотиите, постигна задоволителни резултати. Со неговото проширување во иднина резултатите ќе бидат уште подобри. (27)

БИЛАНС

НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „РАЗНОПРОМЕТ“, СКОПЈЕ

А к т и в а			П а с и в а		
на ден 31-XII-1956 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	1.485	1.	Фонд на основните средства	1.485
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	18.191	3.	Разни фондови	19.301
Б. Обртни средства			Б. Извори на обртните средства		
4.	Вкупни обртни средства	11.416	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
5.	Купувачи и други побарувања	54.351	6.	Банка — кредит за обртни средства	181.168
6.	Друга актива	145.853	7.	Фонд обртни средства	—
Г. Финансиски резултат			Г. Финансиски резултат		
7.	Распоредена добивка	—	8.	Пасивни временски разграничувања	—
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	28.509
			10.	Друга пасива	—
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	833
			12.	Покритие на загубата	—
	ВКУПНО:	231.295		ВКУПНО:	231.295

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1956 ГОДИНА

Претпријатието „Разнопромет“ — Скопје поставениот план за стоков промет во 1956 год. во висина од 600,000.000 дин. го исполни со 630,868.931 дин. или со 105%.

Планот за набавка на стоки исто така е исполнет со 110,5%. Набавката на стоките е вршена од директни извори-индустријата, користејќи се со сите бонификации. По тој начин им се пружени сите

услови на муштериите да набават во претпријатието такви артикли чија набавка е сложена и скапа.

Претпријатието постојано води борба за зголемување коефициентот на вртењето. Така спрема просечно користениот кредит постигнат е коефициент 4,5 спрема 4,21 во 1955 година.

На своите обврски, како спрема добавувачите така и спрема општествената заедница одговарано е секој пат точно и навреме. (30)

БИЛАНС
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН ВО РЕСЕН

Ак т и в а		на ден 31-ХП-1956 година	П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	97.938	1.	Фонд на основните средства	97.938
2.	Инвестиции во тек	10.151	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	18.964	3.	Разни фондови	29.318
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
4.	Вкупни обртни средства	198.072	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	10.151
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	116.770	6.	Банка — кредит за обртни средства	162.041
6.	Друга актива	898	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	457
7.	Распоредена добивка	208.050	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	142.888
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	—
		650.843	Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	208.050
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		
		650.843			

**ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА
НА ТУТУН, РЕСЕН ВО 1956 ГОДИНА**

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ, бр. 586 од 1950 год.

Производната задача е натфрлена со доста голем процент поради тоа што бербата на тутун 1955 година по доста дождови даде количина со преку 200 тони повеќе, а бербата 1956 година го даде, и покрај јака суша, планираното количество на добро квалитетни тутуни од 440 тони кои 75% се погодни за извоз.

Остварената добивка во износ од 208,049.911 дин. говори не само за исполнување на планските

задачи, ами и за нивното надминување. Посебни тешкотии за претпријатието претставуваа недоволните обртни средства, како и недоволниот магацински простор. Затоа претпријатието од свои средства изгради помошни згради и набави основни средства за подобрување на работата, изгради објекти за заштита на хигиената и презеде технички мерки за подобрување на работата. Просечното движење на фондовите на претпријатието изнесуваше преку 30,000.000 динари.

За овој успех на претпријатието придонесе многу правилната работа на органите на работничкото самоупраување. (75)

**ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ЗАДРУЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СЕРВИС“,
КУМАНОВО ВО 1956 ГОДИНА**

Претпријатието е формирано на 1-VII-1956 год. со издвојување од Механичарското лимарско претпријатие „11 ноември“ во Куманово.

По формирањето, на претпријатието му се доделени како основни средства земјоделски и др. приклучни машини собрани од земјоделските задруги во Кумановска околија. Овие машини во

задругите слабо работеле, бидејќи биле во неисправна состојба, но претпријатието со големи материјални трошоци успеа да ги доведе во исправна состојба. Дел од овие трошоци, од 1,000.000 дин. ги покри Околискиот народен одбор од фондот за унапредување на земјоделството, а износот од 800.000 дин. Околискиот задружен сојуз во Куманово. Останатиот износ од 2,198.315 дин. ги покри претпријатието како сопствени услуги. Но и покрај овие материјални трошоци, претпријатието го за-

врши своето работење со добивка од 1,407.999 дин.

Претпријатието имаше тешкотии за одвивање нормална работа. Располагаше со недоволни обртни средства од Народната банка. Затоа претпријатието не можеше да се снабди со нужни резервни

делови за сите видови земјоделски машини. Тешкотии имаше и околу набавката на резервни делови (машините се повеќе увозни). Некои делови претпријатието изработуваше во сопствените рабстилници. (33)

БИЛАНС

НА ЗАДРУЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УСЛУГИ ВО ЗЕМЈОДЕЛИЕТО „СЕРВИС“ — КУМАНОВО
А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година **П а с и в а**

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	17.676	1.	Фонд на основните средства	17.676
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	885	3.	Разни фондови	1.053
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
4.	Вкупни обртни средства	4.082	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	3.056	6.	Банка — кредит за обртни средства	3.000
6.	Друга актива	105	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	1.408	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	4.057
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	—
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	1.408
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		
		27.212			27.212

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „РОКОМИЈА“, СКОПЈЕ ВО 1956 ГОДИНА

Ова стопанство е формирано 1951 год. со фuzioniрањето на економиите на бивши III и IV реонски одбор — Скопје.

Стопанството е формирано од страна на Народниот одбор на Скопска околија и е регистрирано во Околискиот стопански суд во Скопје. Ова стопанство се занимава претежно со градинарство и еден дел со сточарство. Стопанството располага со 221 ха површина, од која 197 ха обработива, под згради 3 ха и останатото под пасишта и др. За обработка на оваа површина стопанството располага со 90 работници и 12 службеници (кадарот било работници или службеници не е на нивото како е тоа предвидено по тарифниот правилник, со исклучок на мал број службеници и работници). Овој број на работниците е во мртва сезона, додека во периодот на работата се качува на 250 работника, но и тој кадар не е квалификуван, што се

одразува негативно на квалитетот на производството.

Работничкиот совет се состои од 19 члена: 1 службеник, 18 работници-висококвалификувани 2, квалификувани 3, полуквалификувани 8 и останатите неквалификувани.

Стопанството оствари добивка во износ од 2,172.960 дин. Добивката можеше да биде поголема ако се наоѓаа навремено купувачи за производите на стопанството.

Што се однесува за издвоените средства стопанството во склад со законските прописи навремени издвојуваше и се со Банката се слага целосно Средствата се користени за своја намена.

Стопанството користи за обртни средства кредит, како дополнителен така и постојан, во износ од 35,868.000 дин. Со овие средства нормално работеше досега. Залихите на стопанството во моментот се нормални. Имаше период кога залихите беа прекумерни, но затоа се преземаа мерки и се намалуваа, освен и да се водеше сметка да останат како семиња и за уште една година. (39)

БИЛАНС
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „РОКОМИЈА, СКОПЈЕ

Ак т и в а		на ден 31-ХП-1956 година	П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	38.075	1.	Фонд на основните средства	20.340
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	17.735
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	1.607	3.	Разни фондови	3.908
Б. Обртни средства			Б. Извори на обртните средства		
4.	Вкупни обртни средства	30.437	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
5.	Купувачи и други побарувања	3.882	6.	Банка — кредит за обртни средства	35.868
6.	Друга актива	5.805	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			Г. Финансиски резултат		
7.	Распоредена добивка	1.915	8.	Пасивни временски разграничувања	—
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	3.578
			10.	Друга пасива	—
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	1.915
			12.	Покритие на загубата	—
	ВКУПНО:	83.344		ВКУПНО:	83.344

БИЛАНС
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ТАПЕТАР“, ТИТОВ ВЕЛЕС

Ак т и в а		на ден 31-ХП-1956 година	П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	14.574	1.	Фонд на основните средства	11.803
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	2.772
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	2.019	3.	Разни фондови	2.361
Б. Обртни средства			Б. Извори на обртните средства		
4.	Вкупни обртни средства	17.779	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
5.	Купувачи и други побарувања	7.077	6.	Банка — кредит за обртни средства	13.900
6.	Друга актива	224	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			Г. Финансиски резултат		
7.	Распоредена добивка	12.136	8.	Пасивни временски разграничувања	—
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	2.587
			10.	Друга пасива	8.250
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	12.136
			12.	Покритие на загубата	—
	ВКУПНО:	53.809		ВКУПНО:	53.809

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ТАПЕТАР“, ТИТОВ ВЕЛЕС
ВО 1956 ГОДИНА

Претпријатието е основано во почетокот на месец јуни 1954 год. Кон крајот на 1955 год. е извршена анализа на рентабилноста на претпријатието по погони. Се установи дека некои погони не се рентабилни и затоа се укинати. Претпријатието 1956 год. работеше само со три погона: тапетарски, столарски и јорганциско-душечкиски.

Вкупен број на запослените луѓе беше 71 човек.

Во 1956 год. претпријатието оствари видни резултати како во однос на планот така и во однос на изминатите години. Планирано е производство во 1956 год. 64,993.000 динари, а се остварени 88,388.000 дин. или повеќе 23,455.000 дин. Планот е исполнет со 136%. Сето производство е продадено, па дури е и намалена залихата на готовите производи пренесена од 1955 год. Во однос на 1955 год. повеќе се остварени 24,888.000 дин. или 139%. Овој успех се должи на залагањето на работниот колектив. (40)

БИЛАНС

НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОМЕТ СО ЖИТАРИЦИ И ФУРАЖ НА МАЛО „БАНАТ“, СКОПЈЕ

Ак т и в а		на ден 31-ХП-1956 година	П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	4 603	1.	Фонд на основните средства	1.373
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	3.229
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	3.490	3.	Разни фондови	3.719
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
4.	Вкупни обртни средства	24.537	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	7.496	6.	Банка — кредит за обртни средства	10.000
6.	Друга актива	63	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	43
7.	Распоредена добивка	—	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	20.898
ВКУПНО:		40.189	10.	Друга пасива	927
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	—
			12.	Покритие на загубата	—
ВКУПНО:		40.189	ВКУПНО:		40.189

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БАНАТ“,
СКОПЈЕ ВО 1956 ГОДИНА

Во текот на 1956 год. претпријатието преброди низа тешкотии, кои како последица на негативниот биланс од 1955 год. беа одразени уште во почетокот на оваа година. Имено требаше да се надополни пробиениот платен фонд во износ од 857.622 дин., а за таа цел требаше да се остварат поголеми приходи.

Наспроти тоа што работниците полни пет месеци примаша 80% од своите принадлежности и што

претпријатието работеше 3 месеци без кредит за обртни средства, кој поради покажаниот негативен биланс во 1955 год. беше укинат од страна на Комуналната банка во Скопје, сепак се постигнаа завидни резултати. Остварен е промет од 196 милиони динари или за 25 милиони динари повеќе од 1955 год. Остварените приходи овозможиле покрај редовните расходи, да се надополни и пробиениот платен фонд од 1955 год. на работниците им беа исплатени разликите од 100% од принадлежностите и од остатокот на остварениот платен фонд им се поделени уште по две плати над платите по тарифниот правилник.

Завршната сметка на претпријатието во 1956 год. покажа дека благодарјќи на добрата организација на работата, сесрдното залагање на колективот и високиот морал на работниците и службениците, се совладани тешкотитите и се отклонети

сите недостатоци во работата, а со тоа напoлно е нормализирана состојбата во претпријатието, кое е сега напoлно рентабилна стопанска организација.

(50)

БИЛАНС
НА ТРГОВСКИОТ ДУКАН „ПРИЛЕПСКИ МАГАЗИН“, ПРИЛЕП
на ден 31-ХИ-1956 година

Ак т и в а			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	491	1.	Фонд на основните средства	491
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Одзвоени средства и други инвестициони средства	1.133	3.	Разни фондови	1.175
Б. Обртни средства			Б. Извори на обртните средства		
4.	Вкупни обртни средства	14.635	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
5.	Купувачи и други побарувања	53	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
6.	Друга актива	362	6.	Банка — кредит за обртни средства	13.692
Г. Финансиски резултат			Г. Финансиски резултат		
7.	Распоредена добивка	377	7.	Фонд на обртните средства	—
8.	Загуба	—	8.	Пасивни временски разграничувања	63
ВКУПНО:			ВКУПНО:		
		17.051			17.051

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1956 ГОДИНА

Трговскиот дуќан „Прилепски магaзин“ е основан во 1954 год. Во текот на 1956 год. постигна про-

мет во износ од 73.538 дин. и добивка 377 дин. Од своите фондови ги позголеми основните средства за дин. 207 а самите фондови за дин. 149. Прометот и добивката се оствари со истиот персонал.

(82)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО
1956 ГОДИНА

Градежното претпријатие „Руен“ од Крива Паланка е формирано во 1947 год. со решение бр. 5248 на Околскиот народен одбор Крива Паланка.

Основната дејност на претпријатието е изведување на сите видови градба: високоградба, нискоградба и хидроградба. За нормалното одвивање на работата претпријатието располага со потребната механизација, како и основни средства, кои го задоволуваат капацитетот на претпријатието.

Планираниот задаток во годината не беше исполнет. До неисполнувањето на задатокот дојде поради тоа што некои инвеститори навреме не ја обез-

бедија потребната техничка документација, како и потребните финансиски средства.

Една од основните тешкотии со кои се сретнуваа претпријатието во својата работа беше недоволен кредит од Банката. На обезбеден плански задаток над 100 милиони динари користеше просечно во годината околу 7,400.000 дин.

Работата на самоуправните органи се оцвиваше нормално. Тие се афирмирани како способни во управувањето на претпријатието.

Претпријатието на крајот на годината оствари вкупна добивка во износ од 1,123.000 динари, која е распределена согласно постојните прописи. (81)

БИЛАНС
НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „РУЕН“, КРИВА ПАЛАНКА

Ак т и в а			на ден 31-ХП-1956 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства					
1.	Основни средства	6.274	1.	Фонд на основните средства	6.274			
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—			
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	1.074	3.	Разни фондови	1.141			
Б. Обртни средства			Б. Извори на обртните средства					
4.	Вкупни обртни средства	9.985	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—			
В. Средства во пресметка и друга актива			В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива					
5.	Купувачи и други побарувања	17.424	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—			
6.	Друга актива	1.179	6.	Банка — кредит за обртни средства	8.909			
Г. Финансиски резултат			Г. Финансиски резултат					
7.	Распоредена добивка	1.123	7.	Фонд на обртните средства	—			
8.	Загуба	—	8.	Пасивни временски разграничувања	280			
ВКУПНО:			ВКУПНО:					
		37.059			37.059			

БИЛАНС
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ЈУГОПЕТРОЛ“, СКОПЈЕ

Ак т и в а			на ден 31-ХП-1956 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства					
1.	Основни средства	75.382	1.	Фонд на основните средства	75.382			
2.	Инвестиции во тек	35.787	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	77.101			
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	76.314	3.	Разни фондови	—			
Б. Обртни средства			Б. Извори на обртните средства					
4.	Вкупни обртни средства	293.022	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—			
В. Средства во пресметка и друга актива			В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива					
5.	Купувачи и други побарувања	71.030	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	35.787			
6.	Друга актива	—	6.	Банка — кредит за обртни средства	165.797			
Г. Финансиски резултат			Г. Финансиски резултат					
7.	Распоредена добивка	12.598	7.	Фонд на обртните средства	—			
8.	Загуба	—	8.	Пасивни временски разграничувања	—			
ВКУПНО:			ВКУПНО:					
		564.133			564.133			

БИЛАНС

НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ОВОШТАРО ЛОЗАРСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЛОЗА“, С. ГИНОВЦИ, КУМАНОВСКА ОКОЛИЈА

Ак т и в а		на ден 31-ХП-1956 година	П а с и в а		
Рел. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Рел. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	18.480	1.	Фонд на основните средства	18.480
2.	Инвестиции во тек	2.036	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	—	3.	Разни фондови	—
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	15.898
4.	Вкупни обртни средства	653	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	859
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	18.347	6.	Банка — кредит за обртни средства	3.500
6.	Друга актива	—	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	—	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	1.750	9.	Добавувачи и други обврски	1.955
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	574
		41.266	Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	—
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		
					41.266

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1956 ГОДИНА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ЛОЗА“ С. ГИНОВЦИ

Претпријатието е формирано на 1 април 1954 год. и при тоа му е доделена 30 ха под лозје и 24 ха под овоштен насад. Лозјата и овошниците се примени во втората година од нивното насадување.

Целокупната површина од 54 ха е разделена на 15 парцели кои се раздалечени на околу 15 километра една од друга (големиот дел од нив се наоѓаат под планинскиот масив на планините Козјак и Лисец).

Овие комплекси се насадени на задружна основа од бил. СРЗ во 1952/53 год. За таа површина нема одобрени инвестициони средства за одржување се до стапување на род. При отпочнување со работата претпријатието мораше да троши обртни средства за сметка на инвестиции. Во 1955 година има потрошено обртни средства во инвестиции сума од 2,309.844 дин., а во 1956 год. сума од 1,750.000 дин., кои во завршната сметка се покажани како загуба која се уште не е покриена од никого, до дека сумата од 2,309.844 дин. се уште не е рефундирана.

Поради ваква положба претпријатието дојде во тешка ситуација. Беше извршено блокирање на жиро-сметката од страна на Народната банка, така што работниците и службениците не беа платени

за три месеци од 1956 год., а за 1957 год. уште и сега не се платени.

За ваквите потрошени а неререфундирани средства претпријатието мораше да бара по пат на програми од општествениот и околинскиот инвестиционен фонд заем, но отсекаде се добиваа негативни одговори и никој не можеше на ова претпријатие да му укаже помош.

Претпријатието ја заврши 1956 година со загуба од 1.750.000 дин. Загубата произлегува од следното: планираниот принос од лозја потфрли за 50%, а исто така потфрли и насадената царевка „Хетерозис“ во површина од 11 хектара. Поради лош квалитет на семето никна само 10 до 20%, а целата површина мораше да биде преорана и одново засадена дури во јуни кога требаше веќе да се копа и загрлува.

Поради немање на средства како што се бачви и буриња за преработка на грозјето во вино и ракија, претпријатието беше принудено грозјето да им го продаде на трговските претпријатија и задруги.

Во перспектива ова претпријатие може да се развие и економски да се зајакне со прородувањето на 17 хектара овошник (тој треба да пророди во 1960 год. Насаден е и кепечки овошник во пролетта 1957 година (околу 2.880 дрвчиња) а ќе пророди во втората и третата година), и со формирање погон за обработка на тутун во површина од околу 10 до 12 ха од кој знатно ќе се наголемат приходите. Така претпријатието ќе може да ги врати навреме доделените инвестициони средства. (89)

БИЛАНС
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ХИДРОЕЛЕКТРОПРОЕКТ“, СКОПЈЕ

Ак т и в а		на ден 31-XII-1956 година	П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	2.391	1.	Фонд на основните средства	2.391
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	6.452	3.	Разни фондови	10.407
Б. Обртни средства			Б. Извори на обртните средства		
4.	Вкупни обртни средства	2.658	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
5.	Купувачи и други побарувања	6.049	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
6.	Друга актива	846	6.	Банка — кредит за обртни средства	4.710
Г. Финансиски резултат			Г. Финансиски резултат		
7.	Распоредена добивка	12.328	7.	Фонд на обртните средства	—
8.	Загуба	—	8.	Пасивни временски разграничувања	—
		ВКУПНО:			ВКУПНО:
		30.724			30.724

БИЛАНС
НА ФАБРИКАТА ЗА АЛКАЛОИДИ „АЛКАЛОИД“, СКОПЈЕ

Ак т и в а		на ден 31-XII-1956 година	П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	40 002	1.	Фонд на основните средства	37.072
2.	Инвестиции во тек	42.075	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	2.931
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	43.405	3.	Разни фондови	43.855
Б. Обртни средства			Б. Извори на обртните средства		
4.	Вкупни обртни средства	95.045	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	42.075
В. Средства во пресметка и друга актива			В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
5.	Купувачи и други побарувања	17.176	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
6.	Друга актива	8.819	6.	Банка — кредит за обртни средства	53.961
Г. Финансиски резултат			Г. Финансиски резултат		
7.	Распоредена добивка	95.198	7.	Фонд на обртните средства	61.139
8.	Загуба	—	8.	Пасивни временски разграничувања	—
		ВКУПНО:			ВКУПНО:
		342.720			342.720

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ФАБРИКАТА ЗА АЛКАЛОИДИ „АЛКАЛОИД“,
СКОПЈЕ ВО 1956 ГОДИНА

Фабриката во своето редовно работење се занимава со производство на опилумови алкалоиди.

Фабриката през годината имаше запослено просечно 63 лица.

Во своето редовно работење фабриката оствари вкупен приход од дин. 382,591.705, а реализира добивка од дин. 96,198.308 која е распределена согласно одредбите на Сојузниот општествен план за 1956 година и другите дотоечки прописи.

Сите обврски на претпријатието спрема општествената заедница се измирени во целост и навреме. (95)

БИЛАНС

НА ДРВНОТО ИНДУСТРИСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БЕЛА ВОДА“, КРИВА ПАЛАНКА

Ак т и в а			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	15.013.000	1.	Фонд на основните средства	5.013.000
2.	Инвестиции во тек	331.000	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	10.000.000
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	2.828.000	3.	Разни фондови	2.936.000
Б. Обртни средства			Б. Извори на обртните средства		
4.	Вкупни обртни средства	5.156.000	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
5.	Купувачи и други побарувања	4.934.000	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
6.	Друга актива	2.908.000	6.	Банка — кредит за обртни средства	8.142.000
Г. Финансиски резултат			Г. Финансиски резултат		
7.	Распоредена добивка	4.258.000	7.	Фонд на обртните средства	—
8.	Загуба	—	8.	Пасивни временски разграничувања	183.000
ВКУПНО:			ВКУПНО:		
		35.428.000			35.428.000

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО
1956 ГОДИНА

Дрвно-индустриското претпријатие „Бела Вода“ во Крива Паланка за 1956 год. ја заврши работната година со актива, односно оствари добивка во износ од 4.258.000 динари од вкупниот приход 35.428.000 динари.

Претпријатието „Бела Вода“ во почетокот на 1956 год. располагаше со основни средства и тоа: основница за амортизација 9.493.109 дин., сегашна вредност 3.063.820 дин. во текот на годината се отпишани основни средства за сума 670.000 дин., продадени како непотребни на претпријатието за сума од 80.000 дин., набавени основни средства во текот на годината од средства на претпријатието за сума од 2.989.249 дин. и од инвестиционен заем за 10.000.000 дин. На

31-ХП-1956 год. претпријатието располагаше со основни средства: основница за амортизација 21.869.846 дин. сегашна вредност 15.013.000 динари.

Основните средства се рационално користени во текот на 1956 год. освен во пиланата Гаму не се користени во полн капацитет поради недостаток на суровина (пилански трупци).

Извршувањето на производствениот план во 1956 год. е како што следува: пилански трупци 54%, јамско дрво 124%, делкана графа 123%, дрва за огрев 71%, и бичена графа со 22%. Просекот на запослената работна сила во 1956 год. изнесува 78, од кои 67 работници и 11 службеници. Продуктивноста на трудот во 1956 год. спрема 1955 год. е зголемена со 10%. Има поголеми заштеди во материјални трошоци. Планот во природни показатели е потфрлен но во парични показатели е исполнет со 102%. (79)

БИЛАНС

НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВИСОКОГРАДБА И НИСКОГРАДБА „КОЗЈАК“, КУМАНОВО

Активна			Пасива		
на ден 31-XII-1956 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	16.713	1.	Фонд на основните средства	7.280
2.	Инвестиции во тек	--	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	9.433
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	6.351	3.	Разни фондови	6.519
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	--
4.	Вкупни обртни средства	6.619	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	--
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	7.851	6.	Банка — кредит за обртни средства	8.539
6.	Друга актива	--	7.	Фонд на обртните средства	--
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	--
7.	Распоредена добивка	3.323	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	--	9.	Добавувачи и други обврски	5.763
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	--
		40.857	Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	3.323
			12.	Покритие на загубата	--
			ВКУПНО:		
					40.857

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1956 ГОДИНА

Градежното претпријатие „Козјак“, во текот на 1956 год. има остварено реализација 67.880.872 динари или во однос на 1955 год. помалку за 44,46%. Основните средства се наголемени за 55,77%. Остварената реализација е распределена 100%

и тоа: материјални трошоци 70,92%, амортизација 2,10%, камата на основните средства 0,69%, плати 14,28%, социјален придонес и придонес за станбената изградба 7,13%, и добивка 4,88%.

Сите обврски на претпријатието спрема општествената заедница што произлегуваат од добивката се измирени во определениот законски срок.

(61)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1956 ГОДИНА

Трговското претпријатие „Сервис“, Куманово, е основано на 9-VII-1954 год. со решение на Градската општина Куманово бр. 3624 од 9-VII-1954 год. и регистрирано во Окружниот стопански суд во Скопје Ф. бр. 1157/54, после е пренесено во Окружниот стопански суд, Скопје, Фи бр. 1957/56 год. во II книга, регистарски лист бр. 107 на стр. 299.

Ова претпријатие има систематизирано 39 работни места, од кои 27 работнички и 12 службенички. Сите се пополнети.

Во работничкиот совет беа избрани 15 члена и тоа: 11 работника од продавниците и 4 службеника од дирекцијата.

Советот ги решаваше најважните прашања, а другите прашања ги решаваше управниот одбор. Претпријатието има во својот состав 11 продавници, кои остварија промет од 125.000.000 дин. а оствари доход од 13.765.139 динари. Од нив отпаѓаат на материјални и други трошоци, плати и средства што се признаваат како плати 12.768.798 дин., а чиста добивка останува за распределба 996.341 дин. Оваа сума е распределена по постојните законски прописи.

Претпријатието уживаше кредит за постојани и дополнителни обртни средства кај Народната банка во текот на 1956 год. во износ од 16.793.000 дин. Кредитот беше сосем мал. Се чувствуваше голема оскудица за обртни средства.

Претпријатието навреме ги пресметуваше и ги уплатуваше достасаните фондови.

(65)

БИЛАНС
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СЕРВИС“, КУМАНОВО

А к т и в а		на ден 31-XII-1956 година	П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	1.499	1.	Фонд на основните средства	1.499
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	2.181	3.	Разни фондови	2.199
Б. Обртни средства			4. Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите		
4.	Вкупни обртни средства	2.485	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	1.781	6.	Банка — кредит за обртни средства	16.793
6.	Друга актива	23.274	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8. Пасивни временски разграничувања		
7.	Распоредена добивка	996	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	9.891
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	691
		32.216	Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	996
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		
					32.216

БИЛАНС

НА ПРОДАВНИЦИТЕ И СТОВАРИШТЕТО НА Ф-КАТА ЗА БОНБОНИ И ЧОКОЛАДИ „ЕВРОПА“

А к т и в а		на ден 31-XII-1956 година	П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	54.676	1.	Фонд на основните средства	47.496
2.	Инвестиции во тек	226	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	7.180
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	13.394	3.	Разни фондови	12.337
Б. Обртни средства			4. Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите		
4.	Вкупни обртни средства	—	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	226
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	34.440	6.	Банка — кредит за обртни средства	16.580
6.	Друга актива	669	7.	Фонд на обртните средства	59.320
Г. Финансиски резултат			8. Пасивни временски разграничувања		
7.	Распоредена добивка	21.869	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	22.193
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	9.965
		199.228	Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	21.869
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		
					199.228

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ПРОДАВНИЦИТЕ И СТОВАРИШТЕТО ПРИ
ФАБРИКАТА ЗА БОНБОНИ И ЧОКОЛАДИ
„ЕВРОПА“, СКОПЈЕ ВО 1956 ГОДИНА

За подобро и поефтино снабдување на потрошачите со доброквалитетни производи фабриката има 2 продавници и едно стовариште во Скопје.

Вкупниот промет на продавниците и стовариштето е како следува:

Продавница бр. 1 оствари промет дин. 5,565.621
Продавница бр. 2 оствари промет дин. 15,782.228
Стовариштето оствари промет дин. 27,926.461

Остварен вкупно промет през 1956 год. 49,274.310

Продавниците и стовариштето се раководат од фабриката која им одредува продажни цени, со што е обезбедена контрола на цените.

Продавниците и стовариштето своите трошоци ги покриваат од договорениот работ што фабриката им го дава. (37)

БИЛАНС

НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БРАШНАР“, ПРИЛЕП

Ак т и в а

на ден 31-XII-1956 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	242	1.	Фонд на основните средства	242
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	696	3.	Разни фондови	810
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
4.	Вкупни обртни средства	10,578	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	—	6.	Банка — кредит за обртни средства	2,000
6.	Друга актива	14	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	1,534	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	5,884
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	2,594
		13,064	Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	1,534
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		
					13,064

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БРАШНАР“
ПРИЛЕП, ВО 1956 ГОДИНА

Со Законот за трудбеничкото самоупраување, како и сите стопански организации, ова претпријатие имаше одговорна задача спрема заедницата и тоа како снабдувач на прехранбени артикли и сточна храна (мелнички производи) на градот и околицата.

При обавувањето на оваа задача колективот наидуваше на тешкотии за продавници, пренос, обртни

средства и др. Но со заедничка соработка меѓу Работничкиот и Управниот одбор во оквирот на сопствените сили таквите тешкотии беа отстранувани.

Како резултат на таа работа колективот планот за 1956 год. го натфрли со 14%.

Работничкиот совет на својата седница ја одобри завршената сметка со билансовата актива и пасива во износ од 11,529.908 дин. Во овој износ не е пресметан финансиот резултат во износ од 1,534.000 динари. (45)

БИЛАНС
НА ПРОДАВНИЦАТА „ЛОЗАР“, БИТОЛА
на ден 31-XII-1955 година

Ак т и в а

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	—	1.	Фонд на основните средства . . .	—
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	—	3.	Разни фондови	—
Б. Обртни средства			Б. Извори на обртните средства		
4.	Вкупни обртни средства	612.849	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
5.	Купувачи и други побарувања . . .	—	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	19.844
6.	Друга актива	—	Г. Финансиски резултат		
Г. Финансиски резултат			Г. Финансиски резултат		
7.	Распоредена добивка	6805	7.	Добивка	—
8.	Загуба	—	8.	Покритие на загубата	—
		ВКУПНО:			ВКУПНО:
		619.654			619.654

БИЛАНС

НА ПРОДАВНИЦИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ГРАДСКО ПОЛЕ“, БИТОЛА
на ден 31-XII-1956 година

Ак т и в а

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	—	1.	Фонд на основните средства . . .	—
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	73.339	3.	Разни фондови	—
Б. Обртни средства			Б. Извори на обртните средства		
4.	Вкупни обртни средства	570.767	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
5.	Купувачи и други побарувања . . .	—	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	77.468
6.	Друга актива	138.213	Г. Финансиски резултат		
Г. Финансиски резултат			Г. Финансиски резултат		
7.	Распоредена добивка	—	7.	Добивка	—
8.	Загуба	—	8.	Покритие на загубата	—
		ВКУПНО:			ВКУПНО:
		782.319			782.319

БИЛАНС
НА ЕЛЕКТРИЧНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БИТОЛА“, БИТОЛА

Ак т и в а			П а с и в а		
на ден 31-XII-1956 година			на ден 31-XII-1956 година		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	1.239.969	1.	Фонд на основните средства . . .	1.207.834
2.	Инвестиции во тек	17.407	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	32.135
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	94.386	3.	Разни фондови	98.723
Б. Обртни средства			Б. Извори на обртните средства		
4.	Вкупни обртни средства	17.358	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
5.	Купувачи и други побарувања	5.229	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	17.407
6.	Друга актива	—	6.	Банка — кредит за обртни средства	10.800
Г. Финансиски резултат			Г. Финансиски резултат		
7.	Распоредена добивка	8.923	7.	Фонд на обртните средства	—
8.	Загуба	—	8.	Пасивни временски разграничувања	23
		ВКУПНО:			ВКУПНО:
		1.383.272			1.383.272

БИЛАНС
НА ОКОЛИСКОТО ЗАНАЕТЧИСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ, ПРИЛЕП

Ак т и в а			П а с и в а		
на ден 31-XII-1956 година			на ден 31-XII-1956 година		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	3.934	1.	Фонд на основните средства . . .	3.934
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	2.041	3.	Разни фондови	1.689
Б. Обртни средства			Б. Извори на обртните средства		
4.	Вкупни обртни средства	21.635	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
5.	Купувачи и други побарувања	3.340	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
6.	Друга актива	—	6.	Банка — кредит за обртни средства	15.752
Г. Финансиски резултат			Г. Финансиски резултат		
7.	Распоредена добивка	372	7.	Фонд на обртните средства	226
8.	Загуба	—	8.	Пасивни временски разграничувања	272
		ВКУПНО:			ВКУПНО:
		31.322			31.322

Лична карта рег. бр. 743, серија бр. 413253, издадена од СВР — Радовиш на Петре Герасимов Стојанов, с. Конче — Радовиш. (2008)

Лична карта рег. бр. 10756, серија бр. 0551363, издадена од СВР — Куманово на Шефкет Р. Имери, с. Ваксинце — Кумановско. (2009)

Лична карта рег. бр. 13383, серија бр. 0118093, издадена од СВР — Дебар на Рамика Акифова Абдуловска, с. Горенци — Дебар. (2010)

Лична карта рег. бр. 6355, серија бр. 0111665, издадена од СВР — Дебар на Сефедин Реџепов Абдуловски, с. Горенци — Дебар. (2011)

Лична карта рег. бр. 4437, серија бр. 0381047, издадена од СВР — Кочани на Борис Станоев Ѓорѓиев, с. Г. Подлог — Кочани. (2012)

Лична карта рег. бр. 13927, серија бр. 0353940, издадена од СВР — Титов Велес на Даница (Радовиќ) Венинска, ул. „Гоце Делчев“ бр. 17 — Струмица. (2013)

Лична карта рег. бр. 3975, серија бр. 0344485, издадена од СВР — Титов Велес на Никола Костадинов Камчев, с. Новачани — Титоввелешко. (2014)

Лична карта рег. бр. 5561, серија бр. 0668606, издадена од СВР — Тетово на Мусли Асан Јаја, с. Копачиндол — Тетовско. (2015)

Лична карта рег. бр. 2021, серија бр. 0110959, издадена од СВР — Битола на Коста Мијајле Велјановски, с. Стрежево — Битола. (2016)

Лична карта рег. бр. 1006, издадена од СВР — Прилеп на Ленка (Јанеска) Младеноска, с. Долгаец — Прилеп. (2017)

Лична карта рег. бр. 8848, серија бр. 0405353, издадена од СВР — Св. Николе на Љубе Митрушев Крстев, с. Сопот — Св. Николе. (2018)

Лична карта рег. бр. 6828, серија бр. 0403238, издадена од СВР — Св. Николе на Владе Саздов Арсов, с. Црнилиште — Св. Николе. (2019)

Лична карта рег. бр. 12654, серија бр. 0461236, издадена од СВР — Струмица на Тимо Колев Арабашиев, с. Куклиш — Струмица. (2020)

Лична карта рег. бр. 16942, серија бр. 0049653, издадена од СВР — Охрид на Оран Пашо Ислами, с. Делогожде — Струга. (2021)

Лична карта рег. бр. 7032, серија бр. 0039743, издадена од СВР — Струга на Фаис Куртиш Речи, с. Ливаде — Струга. (2022)

Лична карта рег. бр. 6447, серија бр. 0039158, издадена од СВР — Струга на Мавмуде Ајдиноска Дервишоска, с. Подгорци — Струга. (2023)

Лична карта рег. бр. 6768, серија бр. 0266295, издадена од СВР — Демир Хисар на Никола С. Наумовски, учител с. Боиште — Битола. (2024)

Лична карта рег. бр. 6079, серија бр. 0214594, издадена од СВР — Охрид на Пенка Групчева, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 33 — Битола. (2025)

Лична карта рег. бр. 1674, серија бр. 0790076, издадена од СВР — Сански Мост на Гордана Никола Рајски, хотел „Југославија“ — Прилеп. (2101)

Лична карта рег. бр. 19135, издадена од СВР — Прилеп на Петар Илиески, с. Беловодица — Прилеп. (2102)

Лична карта рег. бр. 19968, серија бр. 1039580, издадена од СВР — Панчево на Винко Цветиќ, ул. „11 ноември“ бр. 51 — Куманово. (2103)

Лична карта рег. бр. 12393, серија бр. 0155374, издадена од СВР — Прилеп на Никола Илија Крстески, ул. „Смилево“ бр. 55 — Битола. (2104)

Лична карта рег. бр. 18309, издадена од СВР — Битола на Рада Ристова Димитрова, ул. „Трговска“ бр. 132 — Битола. (2105)

Лична карта рег. бр. 1795, серија бр. 0066655, издадена од СВР — Гевгелија на Михо Смилков Николов, ул. „Југославија“ бр. 15 — Гевгелија. (2106)

Лична карта рег. бр. 16914, серија бр. 0713524, издадена од СВР — Гостивар на Трпана Петрова Љовчевска, ул. „Борис Кидрич“ бр. 113 — Гостивар. (2107)

Лична карта рег. бр. 1796, серија бр. 0398306, издадена од СВР — Св. Николе на Санде Пешов Минев, с. Немањица — Св. Николе. (2108)

Лична карта рег. бр. 1805, серија бр. 0398315, издадена од СВР — Св. Николе на Пешо Минов Грозданов, с. Немањица — Св. Николе. (2109)

Лична карта рег. бр. 9167, серија бр. 0550236, издадена од СВР — Куманово на Симон С. Марковски, с. Конарево — Кумановско. (2110)

Лична карта рег. бр. 5244, серија бр. 0337754, издадена од СВР — Крива Паланка на Добросав Симов Станојковски, с. Огут — Кр. Паланка. (2111)

Лична карта рег. бр. 11745, серија бр. 0011455, издадена од СВР — Битола на Рабуш Незир Селимовски, ул. „Паца Чешларо“ бр. 11 — Битола. (2112)

Лична карта рег. бр. 23824, серија бр. 0121845, издадена од СВР — Битола на Милан Петров Крстевски, с. Слојштица — Битола. (2113)

Лична карта рег. бр. 9499, серија бр. 0153524, издадена од СВР — Прилеп на Миодраг Ј. Ефтимов, ул. „Маршал Тито“ бр. 2 — Гевгелија. (2114)

Лична карта рег. бр. 8835, издадена од СВР — Прилеп на Исмаил Абдураманоски, ул. „Крушевска“ бр. 17 — Прилеп. (2115)

Лична карта рег. бр. 17462, серија бр. 0557865, издадена од СВР — Куманово на Стојан Д. Трајковски, ул. „Орце Николов“ бр. 9 — Куманово. (2116)

Лична карта рег. бр. 4061, серија бр. 1824247, издадена од СВР — Бујановце на Елмаз Е. Алии, ул. „Тонко Димков“ бр. 24 — Куманово. (2117)

Лична карта рег. бр. 12154, серија бр. 0235155, издадена од СВР — Охрид на Цвета Василова Димовска, ул. „Ацимустафа“ бр. 66 — Охрид. (2118)

Лична карта рег. бр. 4211, серија бр. 0227621, издадена од СВР — Охрид на Круме Василев Димовски, ул. „Ацимустафа“ бр. 66 — Охрид. (2119)

Лична карта рег. бр. 6384, серија бр. 0213702, издадена од СВР — Охрид на Али Курто Алимовски, ул. „Пирин Планина“ бр. 50 — Охрид. (2120)

Лична карта рег. бр. 9624, серија бр. 0670394, издадена од СВР — Тетово на Сокол Мишев Павловски, с. Блаце — Тетовско. (2121)

Лична карта рег. бр. 6614, серија бр. 0078716, издадена од СВР — Битола на Селим Зуберов, ул. „Девејани“ бр. 46 — Битола. (2122)

Лична карта рег. бр. 11773, серија бр. 0084210, издадена од СВР — Битола на Димко Атанас Спасевски, ул. „Бистрица“ бр. 3 — Битола. (2123)

Лична карта рег. бр. 18460, издадена од СВР — Прилеп на Трајче Николов Трајковски, ул. „Блага Ружата“ бр. 9 — Прилеп. (2124)

Лична карта рег. бр. 16633, серија бр. 0249457, издадена од СВР — Прилеп на Живко Апостолов Ристески, ул. „Тр. Тарзан“ бр. 23 — Прилеп. (2125)

Лична карта рег. бр. 28933, серија бр. 0034746, издадена од СВР — Прилеп на Видан Трајковски, ул. „Б. Талески“ нови куќи — Прилеп. (2126)

Лична карта рег. бр. 10966, серија бр. 0005340, издадена од СВР — Скопје на Јосиф Илиевски, „Нова населба“ — Куманово. (2127)

Лична карта рег. бр. 12170, серија бр. 0528399, издадена од СВР — Куманово на Добросав Стојан Митиќ, с. Алгуње — Кумановско. (2128)

Лична карта рег. бр. 15976, серија бр. 0556526, издадена од СВР — Куманово на Бранко С. Десподовски, с. Дренок — Кумановско. (2129)

Лична карта рег. бр. 12420, серија бр. 0552330, издадена од СВР — Урошевац на Зелел Арди Цека, ул. „Цетинска“ бр. 73 — Тетово. (2130)

Лична карта рег. бр. 2787, серија бр. 0782243, издадена од СВР — Тетово на Александар Крсто Ефчески, ул. „Гоце Делчев“ бр. 58 — Тетово. (2132)

Лична карта рег. бр. 15507, серија бр. 0022730, издадена од СВР — Скопје на Михаил Благоев Шишков, ул. „Иван Рибар“ бр. 41 — Штип. (2133)

Лична карта рег. бр. 27470, серија бр. 1790880, издадена од СВР — Ниш на Јелисавета Цекиќ Димиќ, ул. „Брегалница“ бр. 9 — Штип. (2134)

Лична карта рег. бр. 1094, серија бр. 0640505, издадена од СВР — Куманово на Момчил М. Филіповски, с. Новосељане — Кумановско. (2135)

Лична карта рег. бр. 14560, серија бр. 0119270, издадена од СВР — Дебар на Ферит Бајрам Карпузи, с. Аме — Дебар. (2136)

Лична карта рег. бр. 21407, серија бр. 0133435, издадена од СВР — Дебар на Шукрија Адоров Мемедовски, с. Могорче — Дебар. (2137)

Лична карта рег. бр. 132, серија бр. 0104842, издадена од СВР — Дебар на Либаде Каја Маркс, с. Бомово — Дебар. (2138)

Лична карта рег. бр. 2257, серија бр. 0472684, издадена од СВР — Струмица на Коце Петров Георгиев, с. Доброшинци — Струмица. (2139)

Лична карта рег. бр. 15757, серија бр. 0120458, издадена од СВР — Дебар на Велија Бајрам Мурати, с. Ростуша — Дебар. (2140)

Лична карта рег. бр. 2226, серија бр. 0074459, издадена од СВР — Битола на Димитар В. Стефанов, ул. „Брегалница“ бр. 19 — Битола. (2142)

Лична карта рег. бр. 23224, серија бр. 0121019, издадена од СВР — Демир Хисар на Илија Грозданов Талевски, с. Боишта — Битола. (2141)

Лична карта рег. бр. 6642, серија бр. 0547200, издадена од СВР — Куманово на Сефедин К. Сулиман, с. Матејче — Кумановско. (2143)

Лична карта рег. бр. 7128, серија бр. 0638638, издадена од СВР — Крива Паланка на Стеван Петко Цветаноски, с. Герман — Кумановско. (2144)

Лична карта рег. бр. 302, серија бр. 0051012, издадена од СВР — Кочани на Стеван Богатин Атанасов, с. Караорман — Штип. (2145)

Лична карта рег. бр. 16708, серија бр. 0197938, издадена од СВР — Битола на Трајан Стојанов Марковски, с. Дуње — Битола. (2146)

Лична карта рег. бр. 3969, серија бр. 0328479, издадена од СВР — Титов Велес на Тодор Лефков Лазов, ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 14 — Титов Велес. (2 47)

Лична карта рег. бр. 14967, серија бр. 0333385, издадена од СВР — Титов Велес на Божидар Миланов Нацев, ул. „Јовче Чучук“ бр. 13 — Титов Велес. (2148)

Лична карта рег. бр. 370164, серија бр. 350089, издадена од СВР — Белград на Милица Божин Раишиќ, Тетово. (2149)

Лична карта рег. бр. 9503, серија бр. 0706013, издадена од СВР — Гостивар на Рамадан Аруна Алија, с. Гурѓевиште — Гостивар. (2150)

Лична карта рег. бр. 3182, серија бр. 0699792, издадена од СВР — Гостивар на Мемедрунди Јусуфов Абдулаи, с. Врапчиште — Гостивар. (2151)

Лична карта рег. бр. 7310, серија бр. 0639020, издадена од СВР — Крива Паланка на Радивоја Стојанов Стаменков, с. Герман — Крива Паланка. (2152)

Лична карта рег. бр. 7071, серија бр. 0099781, издадена од СВР — Крива Паланка на Мите Стојанов Давидовски, с. Дур. Река — Крива Паланка. (2153)

Лична карта рег. бр. 15820, серија бр. 0557004, издадена од СВР — Куманово на Санде Борис Величковски, с. Страцин — Кумановско. (2154)

Лична карта рег. бр. 18865, серија бр. 0558681, издадена од СВР — Куманово на Мирослав В. Ничевски, ул. „Егејска Македонија“ бр. 13 — Куманово. (2155)

Лична карта рег. бр. 2429, серија бр. 0182939, издадена од СВР — Прилеп на Лилјана Димко Калпаноска, ул. „Солунска“ бр. 202 — Битола. (2156)

Лична карта рег. бр. 130, серија бр. 021870, на Анастасија Лазар Зумбули, ул. „Горѓи Наумов“ бр. 50 — Битола. (2157)

Лична карта рег. бр. 12782, серија бр. 0085332, издадена од СВР — Битола на Марија Симо Спасеска, ул. „М. Т. Живковиќ“ бр. 108 — Битола. (2158)

Лична карта рег. бр. 1985, серија бр. 0006601, издадена од СВР — Битола на Сребре Ристев Сребриновски, с. Градешница — Битола. (2159)

Лична карта рег. бр. 2770, серија бр. 0545889, издадена од СВР — Куманово на Авдиљ Куртиш Зимери, с. Ваксинце — Кумановско. (2160)

Лична карта рег. бр. 199329, серија бр. 41980, издадена од СВР — Белград на Мита Лиза, ул. „Змај Јован Јовановиќ“ бр. 14 — Призрен. (2161)

Лична карта рег. бр. 5234, серија бр. 0037949, издадена од СВР — Струга на Борис Јована Лазарески, с. Подгорци — Струга. (2162)

Лична карта рег. бр. 15848, серија бр. 0086210, издадена од СВР — Битола на Васил Косто Петроски, ул. „VII бригада“ бр. 31 — Битола. (2163)

Лична карта рег. бр. 5616, на Тодорка (Иломаноска) Наумоска, ул. „Раде Иваноски“ бр. 43 — Прилеп. (2164)

Лична карта рег. бр. 2558, серија бр. 0562969, издадена од СВР — Куманово на Тришко Г. Максимовски, с. Аљинце — Кумановско. (2165)

Лична карта рег. бр. 3025, серија бр. 0563436, издадена од СВР — Куманово на Теодосија С. Ангеловски, с. Агино Село — Куманово. (2163)

Лична карта рег. бр. 22828, серија бр. 0538646, издадена од СВР — Куманово на Стојан Н. Коцевски, с. Цвиланце — Кумановско. (2167)

Лична карта рег. бр. 18703, серија бр. 0732636, издадена од СВР — Кичево на Драгица Стојкова (Магдеска) Колеска, с. Цер — Кичево. (2168)

Лична карта рег. бр. 17428, серија бр. 0506060, издадена од СВР — Кавадарци на Драгица Николова Коцева, ул. „Браќа Х. Теофови“, бр. 6 — Кавадарци. (2169)

Лична карта рег. бр. 9187, серија бр. 0705697, издадена од СВР — Гостивар на Митра Младенова Николовска, с. Балиндол — Гостивар. (2170)

Лична карта рег. бр. 15896, серија бр. 0712406, издадена од СВР — Гостивар на Махир Зекира Билали, с. Симница — Гостивар. (2171)

Лична карта рег. бр. 13934, серија бр. 0390644, издадена од СВР — Кочани на Тодор Петров Наумов, ул. „Коле Неделков“ бр. 9 — Кочани. (2172)

Лична карта рег. бр. 2625, серија бр. 0431013, издадена од СВР — Гевгелија на Вангел Станишев Ичев, Валандово — Гевгелија. (2174)

Лична карта рег. бр. 24777, серија бр. 0684466, издадена од СВР — Тетово на Зујди Назиф Џафери, ул. „К. Јосифовски — Питу“ бр. 28 — Тетово. (2175)

Лична карта рег. бр. 26124, серија бр. 0682864, издадена од СВР — Тетово на Ваит Аидија Зибири, с. Јажинце — Тетовско. (2176)

Лична карта рег. бр. 12902, серија бр. 2760845, издадена од СВР — Клањац на Фрањо Драгутина Крижанчиќ, IV-градилиште Маврово — Гостивар. (2177)

Лична карта рег. бр. 20865, серија бр. 0717475, издадена од СВР — Гостивар на Салиу Медита Акиф, с. Симница — Гостивар. (2178)

Лична карта рег. бр. 7428, серија бр. 0347938, издадена од СВР — Титов Велес на Цвета Јованова Илиевска, ул. „Бл. Јасмов“ бр. 23 — Титов Велес. (2179)

Лична карта рег. бр. 15980, серија бр. 0676171, издадена од СВР — Тетово на Јумни Каил Ёсати, с. Пршовце — Тетовско. (2180)

Лична карта рег. бр. 1465, серија бр. 0697975, издадена од СВР — Гостивар на Зулбеар Емина Реџеџи, с. Врапчиште — Гостивар. (2181)

Лична карта рег. бр. 19893, серија бр. 0050428, издадена од СВР — Охрид на Коста Михалов Настевски, с. Подмочани — Ресен. (2182)

Лична карта рег. бр. 2117, серија бр. 1129769, издадена од СВР — Обреновац на Фрањо Фрањо Штар, ул. „Цар Самоил“ бр. 153 — Битола. (2183)

Лична карта рег. бр. 10130, на Драгољуб Јована Димитровски, с. Жабени — Битола. (2184)

Лична карта рег. бр. 8491, серија бр. 0233298, издадена од СВР — Охрид на Живко Н. Колевски, с. Велгошти — Охрид. (2185)

Лична карта рег. бр. 28850, серија бр. 0022567, издадена од СВР — Скопје на Милосава Михаил Димитровска, ул. „Борис Кидрич“ офицерски нови станови — Тетово. (2186)

Лична карта рег. бр. 33370, серија бр. 0689422, издадена од СВР — Тетово на Нафизе Беќир Селими, ул. „Народен фронт“ бр. 62а — Тетово. (2187)

Лична карта рег. бр. 26955, серија бр. 0723765, издадена од СВР — Скопје на Амид Бајрама Бајрама, с. Чеѓране — Гостивар. (2188)

Лична карта рег. бр. 4528, серија бр. 0701038, издадена од СВР — Гостивар на Руфат Абедина Кормусан, ул. „Младен Симоновски“ бр. 30 — Гостивар. (2189)

Лична карта рег. бр. 10090, серија бр. 0081027, издадена од СВР — Битола на Димче Соѓир Костовски, ул. „Солун“ бр. 231 — Битола. (2190)

Лична карта рег. бр. 20938, серија бр. 0337941, издадена од СВР — Титов Велес на Димче Стојанов Лондов, ул. „Бл. Ѓорев“ бр. 63—Т. Велес. (2191)

Лична карта рег. бр. 14383, серија бр. 0334798, издадена од СВР — Титов Велес на Јован Ангелов Нешов, ул. „Бог. Каракостов“ бр. 33 — Титов Велес. (2192)

Лична карта рег. бр. 7365, серија бр. 0493186, издадена од СВР — Кавадарци на Божин Глигоров Танчев, с. Клисуре — Кавадарци. (2193)

Лична карта рег. бр. 24323, серија бр. 0721133, издадена од СВР — Гостивар на Илјаз Али Рамадани, ул. „Ново Село“ бр. 107 — Тетово. (2194)

Лична карта рег. бр. 14338, серија бр. 0710848, издадена од СВР — Гостивар на Трпе Ристов Јанковски, с. Беловиште — Гостивар. (2195)

Лична карта рег. бр. 1297, серија бр. 0054008, издадена од СВР — Берово на Живка Јован (Клетникова) Гошевска, с. Негрево — Берово. (2196)

Лична карта рег. бр. 14582, серија бр. 0711092, издадена од СВР — Гостивар на Селман Шабана Имери, с. Дебреше — Гостивар. (2197)

Лична карта рег. бр. 9283, серија бр. 0406307, издадена од СВР — Св. Николе на Драгица Серафимова Јованова, ул. „Овче Поле“ бр. 26 — Св. Николе. (2198)

Лична карта рег. бр. 18408, серија бр. 0715018, издадена од СВР — Гостивар на Здравко Велимир Василевски, с. Галате — Гостивар. (2173)

Лична карта рег. бр. 17870, серија бр. 0088392, издадена од СВР — Битола на Максим Темелко Стојановски, ул. „Маршал Тито“ бр. 115 — Битола. (2199)

Лична карта рег. бр. 20900, серија бр. 0717510, издадена од СВР — Гостивар на Исмаил С. Јакупи, ул. „ЈНА“ бр. 32 — Гостивар. (2200)

Лична карта рег. бр. 12064, серија бр. 0388674, издадена од СВР — Кочани на Стојан Лазаров Насев, с. Оризари — Кочани. (2201)

Лична карта рег. бр. 9811, серија бр. 0386421, издадена од СВР — Кочани на Љуба Митева Спасева, с. Оризари — Кочани. (2202)

Лична карта рег. бр. 1631, серија бр. 0034342, издадена од СВР — Струга на Томе С. Гогоски, с. Вевчани — Струга. (2203)

- Лична карта рег. бр. 17459, серија бр. 0022992, издадена од СВР — Охрид на Петре Станислав Јабоски, с. Мислешево — Струга. (2204)
- Лична карта рег. бр. 7637, серија бр. 0070348, издадена од СВР — Струга на Назми Муса Рахмани, с. Заграчани — Струга. (2205)
- Лична карта рег. бр. 520, серија бр. 0111116, издадена од СВР — Битола на Илија Петров Митревски, с. Д. Ореово — Битола. (2206)
- Лична карта рег. бр. 6889, издадена од СВР — Прилеп на Ордан Јованов Ристески, ул. „Егејска“ бр. 6 — Прилеп. (2207)
- Лична карта рег. бр. 677, издадена од СВР — Прилеп на Александар Т. Ангелески, ул. „Браќа Ламески“ бр. 16 — Прилеп. (2208)
- Лична карта рег. бр. 678, издадена од СВР — Прилеп на Спасија А. Ангелеска ул. „Браќа Ламески“ бр. 16 — Прилеп. (2209)
- Лична карта рег. бр. 903, серија бр. 0225313, издадена од СВР — Охрид на Трајан Начев Угриновски, с. Слатино — Охридско. (2210)
- Лична карта рег. бр. 26293, серија бр. 0723203, издадена од СВР — Гостивар на Стребре Негрев Савески, с. Печково — Гостивар. (2211)
- Лична карта рег. бр. 9448, серија бр. 0705958, издадена од СВР — Гостивар на Јован Трпев Манасиевски, с. Галате — Гостивар. (2212)
- Лична карта рег. бр. 10644, серија бр. 0129255, издадена од СВР — Берово на Илија Василев Мунџунски, Берово. (2213)
- Лична карта рег. бр. 3204, серија бр. 1306914, издадена од СВР — Куприја на Коцка Милевска Печинова, с. Зрновци — Кочани. (2214)
- Лична карта рег. бр. 3511, серија бр. 0135364, издадена од СВР — Титов Велес на Стефан Ѓорѓиев Поцев, с. Богданци — Гевгелија. (2216)
- Лична карта рег. бр. 5336, серија бр. 0787960, издадена од СВР — Тетово на Марија Митре Данова, с. Јанчиште — Тетовско. (2217)
- Лична карта рег. бр. 2657, серија бр. 0639167, издадена од СВР — Гостивар на Ракипи Руфатов Ракип, с. Здуње — Гостивар. (2218)
- Лична карта рег. бр. 1366, серија бр. 0633876, издадена од СВР — Кр. Паланка на Јанко Д. Атанасовски, с. Ранковце — Куманово. (2219)
- Лична карта рег. бр. 33886, серија бр. 0029488, издадена од СВР — Скопје на Драга Трајко Стојанова, Скопје. (1631)
- Лична карта рег. бр. 9128, серија бр. 0705638, издадена од СВР — Гостивар на Гази Ч. Реџеџи, с. Балиндол — Гостивар. (2222)
- Лична карта рег. бр. 4928, серија бр. 0544428, издадена од СВР — Куманово на Џемаил З. Имери, с. Сопот — Куманово. (2223)
- Лична карта рег. бр. 13813, серија бр. 0158054, на Блаже Илиев Ристески, ул. „11 октомври“ бр. 61 — Прилеп. (2224)
- Лична карта рег. бр. 5740, издадена од СВР — Прилеп на Благоја Орданов Илиевски, с. Секирци — Прилеп. (2225)
- Лична карта рег. бр. 9945, издадена од СВР — Прилеп на Илија Стојанов Ристевски, ул. „Мице Козар“ бр. 48 — Прилеп. (2226)
- Лична карта рег. бр. 23709, серија бр. 0283269, издадена од СВР — Охрид на Ѓорѓи Змејков Трипуновски, ул. „29 ноември“ бр. 14 — Кичево. (2227)
- Лична карта рег. бр. 7928, серија бр. 0348438, издадена од СВР — Титов Велес на Павлина Јованова Настова, с. Градско — Титоввелешко. (2228)
- Лична карта рег. бр. 19040, серија бр. 0679714, издадена од СВР — Тетово на Авди Руستم Мемеди, с. Ново Село I — Тетовско. (2229)
- Лична карта рег. бр. 26349, серија бр. 0683244, издадена од СВР — Тетово на Рашид Ибраим Адилли, ул. „Полог“ бр. 5 — Тетово. (2230)
- Лична карта рег. бр. 24807, серија бр. 0721617, издадена од СВР — Гостивар на Сатки Сабри Неџири, с. Врановци — Гостивар. (2231)
- Лична карта рег. бр. 3108, серија бр. 0278883, издадена од СВР — Ресен на Сефер Џемаилов Ибраимовски, ул. „5 ноември“ бр. 21 — Ресен. (2232)
- Лична карта рег. бр. 134, серија бр. 0224834, издадена од СВР — Охрид на Петар Блажев Василевски, ул. „Солун“ бр. 124 — Битола. (2233)
- Лична карта рег. бр. 2813, серија бр. 0112455, издадена од СВР — Битола на Балаш Емрула Далиповски, с. Будаково — Битола. (2234)
- Лична карта рег. бр. 368, серија бр. 0089427, издадена од СВР — Кавадарци на Јован Дончов Цветковски, Кавадарци. (2235)
- Лична карта рег. бр. 4881, издадена од СВР — Титов Велес на Благој Тодор Ефтимов, ул. „Илија Беселески“ бр. 16 — Прилеп. (2236)
- Лична карта рег. бр. 1932, издадена од СВР — Прилеп на Дуко Лазаров Гуршоски, с. Долгаец — Прилеп. (2237)
- Лична карта рег. бр. 5780, серија бр. 0615430, издадена од СВР — Скопје на Драган Димков Трпески, ул. „11 октомври“ бр. 176 — Кичево. (2238)
- Лична карта рег. бр. 10041, серија бр. 0386651, издадена од СВР — Кочани на Јусеин Асанов Салиев, с. Винаца — Кочани. (2239)
- Лична карта рег. бр. 4551, серија бр. 0410027, издадена од СВР — Штип на Никола Динев Милев, ул. „Св. Марковиќ“ бр. 47 — Струмица. (2240)
- Лична карта рег. бр. 16546, серија бр. 0760473, издадена од СВР — Кичево на Левче Микев Илиевски, с. Речани — Кичево. (2241)
- Лична карта рег. бр. 3740, серија бр. 0664228, издадена од СВР — Тетово на Амди Таип Зибири, с. Желино — Тетовско. (2242)
- Лична карта рег. бр. 12172, серија бр. 1566926, издадена од СВР — Вараждин на Атанас Ц. Матовски, с. Глофи — Тетовско. (2243)
- Лична карта рег. бр. 0018036, серија бр. 14042, издадена од СВР — Битола на Милан Н. Јовановски, с. Оптичари — Битола. (2339)
- Лична карта рег. бр. 548, серија бр. 0111276, издадена од СВР — Битола на Христо Вељанов Илиевски, с. Суводол — Битолско. (2340)
- Лична карта рег. бр. 10768, серија бр. 0191278, издадена од СВР — Прилеп на Ордан Ѓорев Секулоски, с. Дабница — Прилеп. (2341)
- Лична карта рег. бр. 5215, серија бр. 0581496, издадена од СВР — Скопје на Садик Реџепов, с. Крушје — Титоввелешко. (2342)

- Лична карта рег. бр. 730, серија бр. 0661638, издадена од СВР — Тетово на Назиф Исени Ајдари, с. Ново Село I — Тетовско. (2343)
- Лична карта рег. бр. 1504, серија бр. 0787511, издадена од СВР — Тетово на Драгољуб Живко Дојчиновски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 34 — Тетово (2344)
- Лична карта рег. бр. 4344, серија бр. 0417282, издадена од СВР — Радовиш на Петар Стојанов Иванов, ул. „Дојранска“ бр. 7 — Радовиш. (2345)
- Лична карта рег. бр. 1273, серија бр. 0633782, издадена од СВР — Кр. Паланка на Стојна Јосе (Николова) Ѓорѓиева, Кеј „М. Тито“ бр. 50 — Охрид. (2346)
- Лична карта рег. бр. 0725191, серија бр. 853, издадена од СВР — Брод на Живко Сандев Ристевски, с. Девич, Охрид. (2347)
- Лична карта рег. бр. 17146, серија бр. 0355564, издадена од СВР — Титов Велес на Саид Алиов Муртезанов, ул. „Солунска“ бр. 4 — Титов Велес. (2348)
- Лична карта рег. бр. 32433, серија бр. 0101136, издадена од СВР — Битола на Петар Боге Јанакиевски, ул. „Ленин“ бр. 22а — Битола. (2349)
- Лична карта рег. бр. 577, серија бр. 0325087, издадена од СВР — Титов Велес на Пано Илиев Димовски, ул. „Железничка“ бр. 10 — Титов Велес. (2350)
- Лична карта рег. бр. 341, серија бр. 0428852, издадена од СВР — Гевгелија на Софија Панде (Андонова) Грозданова, ул. „Гоце Делчев“ бр. 4 — Гевгелија. (2351)
- Лична карта рег. бр. 1814, серија бр. 0491495, издадена од СВР — Кавадарци на Јован Темелков Иванов, с. Бистрица — Кавадарци. (2352)
- Лична карта рег. бр. 1813, серија бр. 0491494, издадена од СВР — Кавадарци на Горица Цандо (Јанушева) Иванова, с. Бистренци — Титоввешско (2353)
- Лична карта рег. бр. 4824, серија бр. 0667353, издадена од СВР — Тетово на Мара Јосе Иљоска, ул. „Гоце Делчев“ бр. 191 — Тетово. (2354)
- Лична карта рег. бр. 13635, серија бр. 071145, издадена од СВР — Гостивар на Самет Неџми Шаини, с. Чајле — Гостивар. (2355)
- Лична карта рег. бр. 6913, серија бр. 0311281, издадена од СВР — Штип на Коле Стојанов Кирмитчиски, ул. „Лисец“ бр. 16 — Штип. (2356)
- Лична карта рег. бр. 9853, серија бр. 0042564, издадена од СВР — Струга на Лита Мустафа Џерџие, ул. „Боро Дуни“ бр. 7 — Струга. (2357)
- Лична карта рег. бр. 2370, серија бр. 0784070, издадена од СВР — Ѓ. Петров на Перса Ангелко (Иванова) Митрева, Скопје. (2026)
- Лична карта рег. бр. 15613, серија бр. 0592133, издадена од СВР — Скопје на Спасе Стојче Бошковски, Скопје. (2027)
- Лична карта рег. бр. 14123, серија бр. 0590723, издадена од СВР — Скопје на Џемаил Ејуп Кадри, Скопје. (2028)
- Лична карта рег. бр. 12636, серија бр. 0588646, издадена од СВР — Скопје на Абдула Асан Даутовски, Скопје. (2029)
- Лична карта рег. бр. 10403, серија бр. 0528148, издадена од СВР — Куманово на Сута Трајко Гајќ, Скопје. (2030)
- Лична карта рег. бр. 15122, серија бр. 0012202, издадена од СВР — Скопје на Драгица Илија Младеновиќ, Скопје. (2031)
- Лична карта рег. бр. 9765, серија бр. 1781875, издадена од СВР — Ниш на Марија Рангел (Пасковска) Стефановиќ, Скопје. (2032)
- Лична карта рег. бр. 23509, серија бр. 2898314, издадена од СВР — Младеновац на Миле Томев Косев, ул. „518“ бр. 10 — Скопје. (2033)
- Лична карта рег. бр. 7450, серија бр. 0533738, издадена од СВР — Куманово на Методија А. Василевски, Скопје. (2034)
- Лична карта рег. бр. 12159, серија бр. 0014837, издадена од СВР — Скопје на Петрана Стојче (Петрушева) Цветкова, Скопје. (2035)
- Лична карта рег. бр. 84926, серија бр. 0061299, издадена од СВР — Скопје на Амди Адем Сејди, Скопје. (2036)
- Лична карта рег. бр. 620, серија бр. 0578722, издадена од СВР — Скопје на Борис Боце Огњаноски, Скопје. (2037)
- Лична карта рег. бр. 86499, серија бр. 0062388, издадена од СВР — Скопје на Ферит Јусуф Мифтар, Скопје. (2038)
- Лична карта рег. бр. 20900, серија бр. 3077088, издадена од СВР — Бујановац на Нада Душан Миленковиќ, Скопје. (2039)
- Лична карта рег. бр. 39293, серија бр. 0034992, издадена од СВР — Скопје на Пенка Момчило Петковска, Скопје. (2040)
- Лична карта рег. бр. 91006, серија бр. 84828, издадена од СВР — Белград на Славе Трипун Јовановски, Скопје. (2041)
- Лична карта рег. бр. 93, серија бр. 0783420, издадена од СВР — Ѓ. Петров на Младен Трпко Јанковски, Скопје. (2042)
- Лична карта рег. бр. 41311, серија бр. 0658543, издадена од СВР — Скопје на Станислава Симон Живкова, Скопје. (2043)
- Лична карта рег. бр. 1412, серија бр. 0289728, издадена од СВР — Штип на Милка Спиро (Мицкова) Колева, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 9 — Скопје. (2044)
- Лична карта рег. бр. 15949, серија бр. 0553793, издадена од СВР — Куманово на Верка Цветан Андоноска, Скопје. (2045)
- Лична карта рег. бр. 19829, серија бр. 0064764, издадена од СВР — Скопје на Антонета Јанаки Куцулоска Аврамовска, Скопје. (2046)
- Лична карта рег. бр. 34744, серија бр. 0027982, издадена од СВР — Скопје на Ваиде Џеле (Алим) Ахмед, Скопје. (2047)
- Лична карта рег. бр. 10817, серија бр. 0596327, издадена од СВР — Скопје на Шабан Даут Есат Скопје. (2048)
- Лична карта рег. бр. 3968, серија бр. 0610007, издадена од СВР — Ѓ. Петров, на Стојан Коста Георгиевски, Скопје. (2049)
- Лична карта рег. бр. 11166, серија бр. 2359238, издадена од СВР — Скопје на Шерифа Мурсел (Меновиќ) Халиловиќ, Скопје. (2050)

Лична карта рег. бр. 68166, серија бр. 0321177, издадена од СВР — Скопје на Вера Трајко Дичевска, Скопје. (2051)

Лична карта рег. бр. 13493, серија бр. 0766453, издадена од СВР — Цеље на Марија Аугуст Предраг, Скопје. (2052)

Лична карта рег. бр. 24275, серија бр. 0071161, издадена од СВР — Скопје на Јован Андон Аврамоски, Скопје. (2053)

Лична карта рег. бр. 6744, серија бр. 013416, издадена од СВР — Скопје на Анте Теов Арсовски, Скопје. (2054)

Лична карта рег. бр. 33437, серија бр. 0029466, издадена од СВР — Скопје на Никола Лазар Лукарев, Скопје. (2055)

Лична карта рег. бр. 77749, серија бр. 0055512, издадена од СВР — Скопје на Стеван Алексо Марцикиќ, Скопје. (2056)

Лична карта рег. бр. 43659, серија бр. 0603434, издадена од СВР — Скопје на Нашиде Назиф Демо Делчар, Скопје. (2057)

Лична карта рег. бр. 13774, серија бр. 0590334, издадена од СВР — Скопје на Благоја Ицко Стојаноски, Скопје. (2058)

Лична карта рег. бр. 23387, серија бр. 0599507, издадена од СВР — Скопје на Сејди Ислам Сејди, Скопје. (2059)

Лична карта рег. бр. 16645, серија бр. 0593155, издадена од СВР — Скопје на Сулејман Баки Ферат, Скопје. (2060)

Лична карта рег. бр. 2296, серија бр. 0614120, издадена од СВР — Г. Петров на Рамадан Јаја Мустафа, Скопје. (2061)

Лична карта рег. бр. 18125, серија бр. 0594245, издадена од СВР — Скопје на Минир Сејфо Ајтов, Скопје. (2062)

Лична карта рег. бр. 2968, серија бр. 0578974, издадена од СВР — Скопје на Мефаил Мустафа Мухаремовски, Скопје. (2063)

Лична карта рег. бр. 3601, серија бр. 0581644, издадена од СВР — Скопје на Цветко Димев Стојановски, Скопје. (2064)

Лична карта рег. бр. 79943, серија бр. 0080656, издадена од СВР — Скопје на Тимка Стојан Гошевска, Скопје. (2065)

Лична карта рег. бр. 343450, серија бр. 351054, издадена од СВР — Белград на Рушид Тефик Чатскиќ, Скопје. (2066)

Лична карта рег. бр. 35295, серија бр. 0028541, издадена од СВР — Скопје на Слободанка Илија (Чушкар) Корубиновска, Скопје. (2067)

Лична карта рег. бр. 53552, серија бр. 0039163, издадена од СВР Скопје на Еленора Диме (Темкова) Хаџи Даовска, Скопје. (2068)

Лична карта рег. бр. 85582, серија бр. 061474, издадена од СВР — Скопје на Трајко Стојан Стојаноски, Скопје. (2069)

Лична карта рег. бр. 47361, серија бр. 0324161, издадена од СВР — Скопје на Ангелина Петко Мишевска, Скопје. (2070)

Лична карта рег. бр. 5873, серија бр. 0009721, издадена од СВР — Скопје на Јордан Велко Николовски, Скопје. (2071)

Лична карта рег. бр. 21440, серија бр. 0049468, издадена од СВР — Скопје на Коста Димитар Каравидов, Скопје. (2072)

Лична карта рег. бр. 12422, серија бр. 0493850, издадена од СВР — Скопје на Зора Алексо Цвијик, Скопје. (2073)

Лична карта рег. бр. 808, серија бр. 0577510, издадена од СВР — Скопје на Стојанка Орде (Наскова) Ацевска, Скопје. (2074)

Лична карта рег. бр. 14298, серија бр. 0710803, издадена од СВР — Скопје на Севда Мерцан Петревска, Скопје. (2075)

Лична карта рег. бр. 2554, серија бр. 0580836, издадена од СВР — Скопје на Славко Ѓорѓи Панчевски, Скопје. (2076)

Лична карта рег. бр. 38403, серија бр. 0033645, издадена од СВР — Скопје на Ратка Ангеле Левајкова, Скопје. (2077)

Лична карта рег. бр. 17667, серија бр. 0593787, издадена од СВР — Скопје на Наип Адил Ештреф, Скопје. (2078)

Лична карта рег. бр. 69692, серија бр. 0622376, издадена од СВР — Скопје на Хасан Хасан Широки, Скопје. (2079)

Лична карта рег. бр. 52425, серија бр. 0044999, издадена од СВР — Скопје на Милица Дојчин (Сokolова) Наумова, Скопје. (2080)

Лична карта рег. бр. 68744, серија бр. 0620763, издадена од СВР — Скопје на Незир Риза Незир, Скопје. (2081)

Лична карта рег. бр. 87554, серија бр. 0624395, издадена од СВР — Скопје на Адем Амир Пљаккиќ, Скопје. (2082)

Лична карта рег. бр. 19395, серија бр. 0595517, издадена од СВР — Скопје на Али Керим Рамадан, Скопје. (2083)

Лична карта рег. бр. 2196, серија бр. 0589441, издадена од СВР — Скопје на Велко Петко Николовски, Скопје. (2084)

Лична карта рег. бр. 89878, серија бр. 0604797, издадена од СВР — Скопје на Спасо Борис Димишковски, Скопје. (2085)

Лична карта рег. бр. 7966, серија бр. 0752488, издадена од СВР — Скопје на Коле Цветан Митковски, Скопје. (2086)

Лична карта рег. бр. 81853, серија бр. 0051465, издадена од СВР — Скопје на Анка Светозар (Влајковац) Михајлова, Скопје. (2087)

Лична карта рег. бр. 4135, серија бр. 0577719, издадена од СВР — Скопје на Минче Петар Боцевски, Скопје. (2088)

Лична карта рег. бр. 38011, серија бр. 0028061, издадена од СВР — Скопје на Марика Јован (Наумова) Тодорова, Скопје. (2089)

Лична карта рег. бр. 8699, серија бр. 0535209, издадена од СВР — Скопје на Сејдија Ејуп Мустафевски, Скопје. (2090)

Лична карта рег. бр. 6515, серија бр. 0614979, издадена од СВР — Скопје на Трпче Цветков Панчевски, Скопје. (2091)

Лична карта рег. бр. 12663, серија бр. 0588673, издадена од СВР — Скопје на Риза Ариф Нуџи, Скопје. (2092)

Лична карта рег. бр. 5931, серија бр. 0009541, издадена од СВР — Скопје на Тодорка Тодор Георгиева, Скопје. (2093)

Лична карта рег. бр. 32759, серија бр. 0023211, издадена од СВР — Скопје на Цветко Димитар Цветковски, Скопје. (2094)

Лична карта рег. бр. 88441, серија бр. 0629030, издадена од СВР — Скопје на Благоја Трипун Георгиевски, Скопје. (2095)

Лична карта рег. бр. 14746, серија бр. 0019356, издадена од СВР — Бијело Поље на Хајруша Емин (Идризовиќ) Мујановиќ, Скопје. (2096)

Лична карта рег. бр. 6008, серија бр. 0001613, издадена од СВР — Бијело Поље на Елмаз Амза Мујановиќ, Скопје. (2097)

Лична карта рег. бр. 543, серија бр. 0577099, издадена од СВР — Скопје на Благоја Трајан Апостолов, Скопје. (2098)

Лична карта рег. бр. 16672, серија бр. 0593192, издадена од СВР — Скопје на Димче Стојан Бонев, Скопје. (2099)

Лична карта рег. бр. 4734, серија бр. 0409244, издадена од СВР — Св. Николе на Цвета Коце (Стојанова) Петрова, Скопје. (2100)

Лична карта рег. бр. 24231, серија бр. 0011147, издадена од СВР — Скопје на Десанка Стефан Попова, Скопје. (2214)

Лична карта рег. бр. 26449, серија бр. 0683396, издадена од СВР — Тетово на Зенун Сала Сулејмани, ул. „131“ бр. 37а — Скопје. (2245)

Лична карта рег. бр. 35013, серија бр. 0691076, издадена од СВР — Тетово на Атице Асип Сулејмани, ул. „131“ бр. 37а — Скопје. (2246)

Лична карта рег. бр. 91065, серија бр. 0601170, издадена од СВР — Скопје на Љубе Душан Пижевски, Скопје. (2247)

Лична карта рег. бр. 4939, серија бр. 1769075, издадена од СВР — Ниш на Даринка Александар (Шијанова) Мариновска, Скопје. (2248)

Лична карта рег. бр. 2848, серија бр. 0247365, издадена од СВР — Прилеп на Блага Милан (Забрчаноска) Иваноска, ул. „Браќа Јамески“ бр. 21 — Скопје. (2249)

Лична карта рег. бр. 15356, серија бр. 0477388, издадена од СВР — Карловац на Шегота (Џамбиќ) Алексо Станка, Скопје. (2250)

Лична карта рег. бр. 26275, серија бр. 223185, издадена од СВР — Гостивар на Горѓи Кузман Крцкоски, Скопје. (2251)

Лична карта рег. бр. 69521, серија бр. 0619735, издадена од СВР — Скопје на Накија Ешгреф Сали, Скопје. (2252)

Лична карта рег. бр. 3263, серија бр. 0579641, издадена од СВР — Скопје на Руфат Сали Адемов, Скопје. (2253)

Лична карта рег. бр. 4372, серија бр. 0227880, издадена од СВР — Охрид на Михаило Цветан Ђожиновски, Скопје. (2254)

Лична карта рег. бр. 6805, серија бр. 0547315, издадена од СВР — Урошевац на Суљо Черкин Ислам, Скопје. (2255)

Лична карта рег. бр. 5056, серија бр. 0581312, издадена од СВР — Скопје на Исмаил Имер Камил, Скопје. (2256)

Лична карта рег. бр. 16627, серија бр. 0593147, издадена од СВР — Скопје на Трајанка Пана Димовска, Скопје. (2257)

Лична карта рег. бр. 4206, серија бр. 0520190, издадена од СВР — Ореховац на Ибрахим Хека Уљури, Скопје. (2258)

Лична карта рег. бр. 2247, серија бр. 0226757, издадена од СВР — Охрид на Славка Темелко Илиевска, Скопје. (2259)

Лична карта рег. бр. 13422, серија бр. 0017384, издадена од СВР — Скопје на Герасим Симо Георгиевски, Скопје. (2260)

Лична карта рег. бр. 30399, серија бр. 0021870, издадена од СВР — Скопје на Јован Симеон Малевски, Скопје. (2261)

Лична карта рег. бр. 27, серија бр. 1497133, издадена од СВР — Тутун на Алија Рехо Атовиќ, Скопје. (2262)

Лична карта рег. бр. 333, серија бр. 0782720, издадена од СВР — Г. Петров на Блажо Ангелко Станковски, Скопје. (2263)

Лична карта рег. бр. 8852, серија бр. 405362, издадена од СВР — Св. Николе на Саве Ценев Миланов, ул. „34“ бр. 3 — Скопје. (2264)

Лична карта рег. бр. 27594, серија бр. 0032224, издадена од СВР — Скопје на Ордан Диме Ставрев, Скопје. (2265)

Лична карта рег. бр. 40710, серија бр. 0656972, издадена од СВР — Скопје на Велимир Петар Атанасовски, Скопје. (2266)

Лична карта рег. бр. 64514, серија бр. 0070822, издадена од СВР — Скопје на Адем Гани Адем, Скопје. (2267)

Лична карта рег. бр. 60303, серија бр. 0047160, издадена од СВР — Скопје на Шаин Рамиз Асан, Скопје. (2268)

Лична карта рег. бр. 24576, серија бр. 0072095, издадена од СВР — Скопје на Абас Вајрам Демовски, Скопје. (2269)

Лична карта рег. бр. 86437, серија бр. 0062972, издадена од СВР — Скопје на Вита Петруш (Глигерово) Николова, Скопје. (2270)

Лична карта рег. бр. 61150, серија бр. 0048779, издадена од СВР — Скопје на Сулејман Алија Усеини, Скопје. (2271)

Лична карта рег. бр. 72, серија бр. 003967, издадена од СВР — Кавадарци на Накс Ристевски, Скопје. (2272)

Лична карта рег. бр. 45211, серија бр. 0630941, издадена од СВР — Скопје на Дана Пандо (Жабанова) Пуленциовска, Скопје. (2273)

Лична карта рег. бр. 69161, серија бр. 0318985, издадена од СВР — Скопје на Здравка Божин Белева, Скопје. (2274)

Лична карта рег. бр. 4604, серија бр. 030214, издадена од СВР — Бијело Поље на Малиќ Хамза Мујановиќ, Скопје. (2275)

Лична карта рег. бр. 16009, серија бр. 0020619, издадена од СВР — Бијело Поље на Мехо Малиќ Мујановиќ, Скопје. (2276)

Лична карта рег. бр. 2444, серија бр. 0784090, издадена од СВР — Г. Петров на Антонија Пујез (Томевска) Куртиш, Скопје. (2277)

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

располага со следните изданија:

- 1) Закон за избор и отповикување одборници на народните одбори со обрасци — издание 1957 . . . 110 дин.
- 2) Новиот Устав на Народна Република Македонија — издание 1953 . . . 45 дин.
- 3) Советите и управните органи на народните одбори од д-р Александар Христов — издание 1956 . . . 210 дин.
- 4) Комплекти на „Службен весник на НРМ“:
 - за 1947 год. 240 дин.
 - за 1951 год. (30) 350 дин.
 - за 1952 год. (23, 31) . . . 560 дин.
 - за 1953 год. (2) 600 дин.

Порачките се примаат преку администрацијата на „Службен весник на НРМ“.

Текушта сметка 802-Т-698. Поштански фах 51 — Скопје.

СОДРЖИНА

	Страна
124. Решение за давање согласност — — —	421
125. Решение за давање согласност — — —	421
126. Решение за давање согласност — — —	421
127. Решение за давање согласност — — —	421
128. Одлука за примање на завршната сметка за 1956 година — — — — —	422
129. Одлука за распредела на општата норма на придонесот за социјално осигурување — —	422
130. Одлука за распределба на средствата од Фондот за превентивна здравствена заштита	422
131. Одлука за надоместување на трошоците за здравствена заштита на уживателите на пензии — инвалидници — — — — —	423
132. Одлука за определување делот на придонесот од Фондот за превентивна здравствена заштита кој влегува во Фондот за превентивна здравствена заштита кај Републичкиот завод — — — — —	423
133. Одлука за применување на додатниот придонес за социјално осигурување за 1957 год.	423
134. Одлука за распределба на средствата од резервата на Републичкиот фонд за здравствено реосигурување за делимично покривање на вишокот на расходите над приходите по завршната сметка за 1955 година на поодделни заводи — — — — —	424
135. Одлука за спроведување на задолжително здравствено реосигурување — — — — —	424